

# СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 143 Год. LXV | Петок, 27 ноември 2009

Цена на овој број е 210 денари

[www.slvesnik.com.mk](http://www.slvesnik.com.mk)

[contact@slvesnik.com.mk](mailto:contact@slvesnik.com.mk)



## СОДРЖИНА

|                                                                                                                                                                                                        | Стр. |                                                                                                                                                                                                            | Стр. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 2843. <b>Одлука</b> за давање согласност на Решението за отстапување на одземени предмети со правосилна одлука.....                                                                                    | 3    | 2850. <b>Одлука</b> за давање согласност на Статутарната одлука за изменување и дополнување на Статутот на Јавното претпријатие за водостопанисување со хидросистемот „Дојранско Езеро“ – Стар Дојран..... | 4    |
| 2844. <b>Одлука</b> за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука.....                                                                                      | 3    | 2851. <b>Одлука</b> за формирање на Национален комитет за мрежата за сметководствени податоци од земјоделско стопанство.....                                                                               | 5    |
| 2845. <b>Одлука</b> за давање согласност на Решението за отстапување на одземени предмети со правосилна одлука.....                                                                                    | 3    | 2852. <b>Одлука</b> за давање на времено користење на движни ствари.....                                                                                                                                   | 5    |
| 2846. <b>Одлука</b> за давање согласност на Решението за отстапување на одземени предмети со правосилна одлука.....                                                                                    | 3    | 2853. <b>Одлука</b> за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Државното музичко училиште во Битола.....                                                                             | 6    |
| 2847. <b>Одлука</b> за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука.....                                                                                      | 4    | 2854. <b>Одлука</b> за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Крива Паланка.....                                                                                            | 6    |
| 2848. <b>Одлука</b> за давање согласност на Програмата за изменување и дополнување на Годишната програма за Финансиски план на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони за 2009 година..... | 4    | 2855. <b>Одлука</b> за доделување на концесија за вршење на детални геолошки истражувања на минерални сировини со јавен повик.....                                                                         | 6    |
| 2849. <b>Одлука</b> за изменување на Одлуката за распоредување на средства за изградба на каскадни прегради по реката Вардар и решавање на проблемот со фекалните води на град Скопје.....             | 4    | 2856. <b>Одлука</b> за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за внатрешни работи.....                                                                               | 7    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Стр. |                                                                                                                                                                                                                                                                   | Стр. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 2857. <b>Одлука</b> за запишување на право на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Македонија во јавната книга за запишување на правата на недвижностите.....                                                                                                                            | 7    | 2867. <b>Изменување на лиценца</b> под бр.19-7962/1 од 26.12.2007 година издадена на Трговското друштво за приредување игри на среќа „Мозарт Спортс Бетс“ ДОО Скопје за постојано приредување на посебната игра на среќа „Обложување на спортски натпревари“..... | 19   |
| 2858. <b>Одлука</b> за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Министерство за образование и наука..                                                                                                                                                                               | 8    | 2868. <b>Правилник</b> за образецот, формата, содржината и начинот на водење на Годишниот финансиски извештај за политичките партии.....                                                                                                                          | 19   |
| 2859. <b>Решение</b> за престанување на важењето на Решението за именување на раководител на Оперативната структура надлежна за имплементирање на првите четири компоненти од ИПА во системот на децентрализирано управување со претпристапните фондови од Европската Унија за Република Македонија..... | 12   | 2869. <b>Решение</b> за давање согласност на Статутот на ЈУ Центар за социјална работа Валандово.....                                                                                                                                                             | 23   |
| 2860. <b>Решение</b> за именување членови на Управниот одбор на Дирекцијата за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати.....                                                                                                                                                                     | 12   | 2870. <b>Правилник</b> за висината на надоместокот за добивање на лиценци.....                                                                                                                                                                                    | 23   |
| 2861. <b>Програма</b> за изменување и дополнување на Годишната програма за изградба, реконструкција, одржување и заштита на државните патишта во Република Македонија за 2009 година...                                                                                                                  | 13   | 2871. <b>Правилник</b> за посебните услови за планирање, проектирање, изградба и реконструкција на аеродром.....                                                                                                                                                  | 24   |
| 2862. <b>Програма</b> за управување, уредување и одржување на објектите на граничните премини за патен сообраќај за 2009 година.....                                                                                                                                                                     | 16   | 2872. <b>Решение</b> на Уставниот суд на Република Македонија У.бр.116/2009 од 11 ноември 2009 година.....                                                                                                                                                        | 24   |
| 2863. <b>Лиценца</b> за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб.....                                                                                                                                                                                                              | 18   | 2873. <b>Издвоено мислење</b> на судија на Уставниот суд на Република Македонија.....                                                                                                                                                                             | 27   |
| 2864. <b>Изменување на лиценца</b> под бр.19-6220/1 од 2.10.2007 година издадена на трговското друштво за приредување игри на среќа „Мозарт Спортс Бетс“ ДОО Скопје за постојано приредување на посебната игра на среќа „Обложување на спортски натпревари“.....                                         | 18   | 2874. <b>Решение</b> за стапување во примена на востановен катастар на недвижности..                                                                                                                                                                              | 28   |
| 2865. <b>Изменување на лиценца</b> под бр.19-7960/1 од 26.12.2007 година издадена на трговското друштво за приредување игри на среќа „Мозарт Спортс Бетс“ ДОО Скопје за постојано приредување на посебната игра на среќа „Обложување на спортски натпревари“.....                                        | 18   | 2875. <b>Правилник</b> за содржината и формата на нотификацијата, потребната документација и потврдата за регистрација                                                                                                                                            | 28   |
| 2866. <b>Изменување на лиценца</b> под бр.19-7235/1 од 26.11.2007 година издадена на Трговското друштво за приредување игри на среќа „Мозарт Спортс Бетс“ ДОО Скопје за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб.....                                                              | 19   | 2876. <b>Правилник</b> за доделување на броеви и серии на броеви од Планот за нумерација.....                                                                                                                                                                     | 38   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      | 2877. <b>План</b> за нумерација на јавните комуникациски мрежи и услуги на Република Македонија.....                                                                                                                                                              | 46   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      | 2878. <b>Исправка</b> на Правилникот за формата и содржината на Образецот на службената легитимација, начинот на нејзиното издавање и одземање на вработените во Агенцијата за управување со одземен имот.....                                                    | 52   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      | 2879. <b>Одлука</b> за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на референтни цени на лекови кои се на листата на лекови кои паѓаат на товар на Фондот за здравствено осигурување на Македонија.....                                                    | 52   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      | <b>Огласен дел</b> .....                                                                                                                                                                                                                                          | 1-44 |

**ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА****2843.**

Врз основа на член 52 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/08), Владата на Република Македонија, на седница одржана на 24.11.2009 година, донесе

**О Д Л У К А****ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕНИ ПРЕДМЕТИ СО ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА****Член 1**

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука, на Министерството за правда -Управа за извршување на санкциите бр.03-107/3 од 28.10.2009 година.

**Член 2**

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

|                        |                                     |
|------------------------|-------------------------------------|
| Бр.19-5447/1           | Заменик на претседателот            |
| 24 ноември 2009 година | на Владата на Република             |
| Скопје                 | Македонија,                         |
|                        | м-р <b>Владимир Пешевски</b> , с.р. |

**2844.**

Врз основа на член 52 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/08), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 24.11.2009 година, донесе

**О Д Л У К А****ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА****Член 1**

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука, на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство бр.03-556/2 од 27.10.2009 година.

**Член 2**

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

|                        |                                     |
|------------------------|-------------------------------------|
| Бр.19-5448/1           | Заменик на претседателот            |
| 24 ноември 2009 година | на Владата на Република             |
| Скопје                 | Македонија,                         |
|                        | м-р <b>Владимир Пешевски</b> , с.р. |

**2845.**

Врз основа на член 52 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/08), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 24.11.2009 година, донесе

**О Д Л У К А****ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕНИ ПРЕДМЕТИ СО ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА****Член 1**

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука, на Министерството за правда-Управата за извршување на санкциите Бр.03-643/3 од 30.10.2009 година.

**Член 2**

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

|                        |                                     |
|------------------------|-------------------------------------|
| Бр.19-5497/1           | Заменик на претседателот            |
| 24 ноември 2009 година | на Владата на Република             |
| Скопје                 | Македонија,                         |
|                        | м-р <b>Владимир Пешевски</b> , с.р. |

**2846.**

Врз основа на член 52 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/08), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 24.11.2009 година, донесе

**О Д Л У К А****ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕНИ ПРЕДМЕТИ СО ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА****Член 1**

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземени предмети со правосилна одлука, на Министерството за правда – Управа за извршување на санкциите бр.03-559/3 од 30.10.2009 година.

**Член 2**

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

|                        |                                     |
|------------------------|-------------------------------------|
| Бр.19-5498/1           | Заменик на претседателот            |
| 24 ноември 2009 година | на Владата на Република             |
| Скопје                 | Македонија,                         |
|                        | м-р <b>Владимир Пешевски</b> , с.р. |

**2847.**

Врз основа на член 52 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одзементи предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/08), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 24.11.2009 година, донесе

**О Д Л У К А**  
**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА**  
**ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО**  
**ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА**

**Член 1**

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука, на Министерството за транспорт и врски, 92/8 од 2.11.2009 година.

**Член 2**

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

|                        |                                     |
|------------------------|-------------------------------------|
| Бр.19-5509/1           | Заменик на претседателот            |
| 24 ноември 2009 година | на Владата на Република             |
| Скопје                 | Македонија,                         |
|                        | м-р <b>Владимир Пешевски</b> , с.р. |

**2848.**

Врз основа на член 13, став (1) од Законот за технолошки индустриски развојни зони („Службен весник на Република Македонија“ бр. 14/07, 103/08 и 130/08), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 24.11.2009 година, донесе

**О Д Л У К А**  
**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРОГРАМАТА ЗА**  
**ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ГОДИШ-**  
**НАТА ПРОГРАМА СО ФИНАНСИСКИ ПЛАН НА**  
**ДИРЕКЦИЈАТА ЗА ТЕХНОЛОШКИ ИНДУСТРИСКИ**  
**РАЗВОЈНИ ЗОНИ ЗА 2009 ГОДИНА**

1. Со оваа одлука се дава согласност на Програмата за изменување и дополнување на Годишната програма со Финансиски план на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони за 2009 година, бр. 01-1340/1, донесена од Управниот одбор на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони на седницата одржана на 02.11.2009 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

|                        |                                     |
|------------------------|-------------------------------------|
| Бр. 19-5588/1          | Заменик на претседателот            |
| 24 ноември 2009 година | на Владата на Република             |
| Скопје                 | Македонија,                         |
|                        | м-р <b>Владимир Пешевски</b> , с.р. |

**2849.**

Врз основа на член 29 став 5 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2009 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 166/08, 72/09 и 124/09) Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 24.11.2009 година донесе

**О Д Л У К А**  
**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА РАСПОРЕ-**  
**ДУВАЊЕ НА СРЕДСТВА ЗА ИЗГРАДБА НА КА-**  
**СКАДНИ ПРЕГРАДИ ПО РЕКАТА ВАРДАР И РЕ-**  
**ШАВАЊЕ НА ПРОБЛЕМОТ СО ФЕКАЛНИТЕ ВОДИ**  
**НА ГРАД СКОПЈЕ**

1. Во Одлуката за распоредување на средства за изградба на каскадни прегради по реката Вардар и решавање на проблемот со фекалните води на Град Скопје („Службен весник на Република Македонија“ бр. 11/09 и 83/09), во точката 1 во воведната реченица зборовите: „60.000.000 денари“ се заменуваат со зборовите: „75.000.000 денари“.

Во насловот „ОПШТИНА САРАЈ“ износот „0“ се заменува со износот „15.000.000“.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

|                        |                                     |
|------------------------|-------------------------------------|
| Бр.19-5658/1           | Заменик на претседателот            |
| 24 ноември 2009 година | на Владата на Република             |
| Скопје                 | Македонија,                         |
|                        | м-р <b>Владимир Пешевски</b> , с.р. |

**2850.**

Врз основа на член 11, точка 1 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07 и 83/09), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 24.11.2009 година, донесе

**О Д Л У К А**  
**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТАРНАТА**  
**ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ**  
**НА СТАТУТОТ НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА**  
**ВОДОСТОПАНИСУВАЊЕ СО ХИДРОСИСТЕМОТ**  
**„ДОЈРАНСКО ЕЗЕРО“ – СТАР ДОЈРАН**

1. Со оваа одлука се дава согласност на Статутарната одлука за изменување и дополнување на Статутот на Јавното претпријатие за водостопанисување со Хидросистемот „Дојранско Езеро“ – Стар Дојран, бр.02-537/1 од 5.11.2009 година, донесена од Управниот одбор на ова јавно претпријатие, на седницата одржана на 5.11.2009 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.19-5659/1  
24 ноември 2009 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

**2851.**

Врз основа на член 6, став 1 од Законот за воспоставување мрежа за прибирање на сметководствени податоци од земјоделски стопанства („Службен весник на Република Македонија“ бр.110/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 24.11.2009 година, донесе

**О Д Л У К А**  
**ЗА ФОРМИРАЊЕ НА НАЦИОНАЛЕН КОМИТЕТ**  
**ЗА МРЕЖАТА ЗА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОДА-**  
**ТОЦИ ОД ЗЕМЈОДЕЛСКО СТОПАНСТВО**

## Член 1

Со оваа одлука се формира Национален комитет за мрежата за сметководствени податоци од земјоделско стопанство (во натамошниот текст: Комитет).

## Член 2

Со Комитетот раководи претседателот на Комитетот кој се избира од редот на членовите на Комитетот на конститутивна седница на Комитетот.

### Член 3

Членови на Комитетот се претставници од: Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство – м-р Перица Иваноски, м-р Даниела Гидалова, Александар Митревски, Министерство за финансии – Александра Димовска, Марија Здравкова, Факултет за земјоделски науки и храна – Катедра за економика и организација на земјоделството – Александра Мартиновска Стојческа, Државен завод за статистика – Виолета Крстева, Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството – Весна Илиевска, Федерацијата на фармери на Република Македонија – Андреја Секуловски и Стопанска комора на Македонија – Сашо Деспотоски.

Членовите на Комитетот своите активности ќе ги остваруваат без надоместок во рамките на својата редовна работа.

## Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-5670/1  
24 ноември 2009 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
**м-р Владимир Пешевски, с.р.**

2852.

Врз основа на член 55 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија” бр. 8/05 и 150/07) Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 24.11.2009 година донесе

## О Д Л У К А

### ЗА ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ

## Член 1

Со оваа одлука се даваат на користење движни ствари, сопственост на Република Македонија на Сојузот за тајландски бокс на Македонија од Скопје, без надомест, на времено користење за период од две години од денот на влегување во сила на оваа одлука и тоа:

| Модел на стока                      | Вид на стока                  | Сериски број | Количина |
|-------------------------------------|-------------------------------|--------------|----------|
| 1. ASUS                             | централна единица             | 3APM016449   | 1        |
| 2. ASUS                             | централна единица             | 3APM018984   | 1        |
| 3. ASUS                             | централна единица             | 3APM018963   | 1        |
| 4. ASUS                             | централна единица             | 3APM018970   | 1        |
| 5. ASUS                             | централна единица             | 3APM018972   | 1        |
| 6. ASUS                             | централна единица             | 3APM016642   | 1        |
| 7. ASUS                             | централна единица             | 3APM034701   | 1        |
| 8. ASUS                             | централна единица             | 3APM034684   | 1        |
| 9. ASUS                             | централна единица             | 3APM018968   | 1        |
| 10. ASUS                            | централна единица             | 3APM018976   | 1        |
| 11. ASUS                            | централна единица             | 3APM016438   | 1        |
| 12. ASUS                            | централна единица             | 3APM016639   | 1        |
| 13. ASUS                            | централна единица             | 3APM016465   | 1        |
| 14. ASUS                            | централна единица             | 3APM018980   | 1        |
| 15. ASUS                            | централна единица             | 3APM018974   | 1        |
| 16. DIMM 1 GB<br>DDR 400 Mhz Apacer | мемории за случаен<br>пристап |              | 15       |

## Член 2

Генералниот секретар на Владата на Република Македонија ќе склучи договор со претседателот на Сојузот за тајландски бокс на Македонија од Скопје, со кој ќе се уредат правата и обврските за користење на движните ствари од член 1 на оваа одлука.

### Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.19-5688/1  
24 ноември 2009 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
**м-р Владимир Пешевски, с.р.**

**2853.**

Врз основа на член 54 и 54-а од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија” бр. 8/05 и 150/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 24.11.2009 година донесе

## ОДЛУКА

**ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ДРЖАВНОТО МУЗИЧКО УЧИЛИШТЕ ВО БИТОЛА**

## Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука, му престанува користењето на движна ствар, со следниве карактеристики:

Вид: Дабови и букови огревни дрва;  
Единица: м<sup>3</sup>,  
Количина: 70 м<sup>3</sup>.

## Член 2

Движната ствар од член 1 на оваа одлука се дава на трајно користење без надомест на Државното музичко училиште во Битола.

### Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со директорот на Државното музичко училиште во Битола, со кој се уредуваат правата и обврските за движената ствар која се дава на трајно користење.

#### Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.19-5724/1  
24 ноември 2009 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
**м-р Владимир Пешевски, с.р.**

**2854.**

Врз основа на член 55 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија” бр. 8/05 и 150/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 24.11.2009 година донесе

## ОДЛУКА

**ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА**

## Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука, му престанува користењето на движна ствар, со следниве карактеристики:

Вид: Дабови и букови огревни дрва;  
Единица: м<sup>3</sup>,  
Количина: 42 м<sup>3</sup>.

## Член 2

Движната ствар од член 1 на оваа одлука се дава на трајно користење без надомест на Општина Крива Паланка – за потребите на општинскиот ученички дом „Боро Менков“ во Крива Паланка.

### Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со Градоначалникот на Општина Крива Паланка, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар која се дава на трајно користење.

## Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.19-5724/2  
24 ноември 2009 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

**2855.**

Врз основа на член 10 став 2 и 3 од Законот за минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр.24/07, 88/08 и 52/09), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 24.11.2009 година, донесе

## ОДЛУКА

## ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ СО ЈАВЕН ПОВИК

1. Со јавен повик ќе се додели концесија за вршење на детални геолошки истражувања за украсен камен на локалитетот утврден во Програмата за допол-

нување на Програмата за детални геолошки истражувања за 2009 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.134/09), дел II, раздел III - УКРАСЕН КАМЕН и тоа:

- Т-3/21 минерална суровина мермер на локалитетот „Белички Рид“ с.Плетвар, Прилеп.

2. Јавниот повик ќе се организира и спроведе како постапка за доделување концесија со отворен повик.

3. Јавниот повик од точка 1 на оваа одлука го објавува Комисија за спроведување на постапка за доделување концесија формирана од страна на министерот за економија.

4. По одобрување на тендерската документација за доделување на концесија за вршење на детални геолошки истражувања на минерални сировини со јавен повик Комисијата од точка 3 на оваа одлука во рок од пет дена ќе го објави јавниот повик во домашни јавни гласила.

5. Министерот за економија ќе ја формира Комисијата од точка 3 на оваа одлука во рок од 5 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

6. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.19-5917/1  
24 ноември 2009 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
**м-р Владимир Пешевски, с.р.**

**2856.**

Врз основа на член 20, став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија” бр. 08/05 и 150/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 24.11.2009 година, донесе

## ОДЛУКА

## ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

## Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник, Министерството за одбрана му престанува користењето на движните ствари објект бр. 15 во површина под објект од 423 м2 и објект бр. 83 во површина под објект од 260 м2, лоцирани на КП бр. 17595/1, евидентирано во ИЛ бр. 26860 КО Битола, сопственост на Република Македонија.

## Член 2

Недвижните ствари од член 1 на оваа одлука се даваат на трајно користење на Министерството за внатрешни работи.

### Член 3

Примопредавањето на недвижните ствари од член 1 на оваа одлука со целокупна проектна и техничка документација ќе се изврши помеѓу Министерството за одбрана и Министерството за внатрешни работи во рок од 30 дена на влегувањето во сила на оваа одлука.

## Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.19-5927/1  
24 ноември 2009 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

**2857.**

Врз основа на член 91 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија” бр. 8/05 и 150/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 24.11.2009 година, донесе

## ОДЛУКА

**ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ  
НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИКА  
МАКЕДОНИЈА ВО ЈАВНАТА КНИГА ЗА ЗАПИ-  
ШУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА НЕДВИЖНОСТИТЕ**

## Член 1

Се запишува право на сопственост на недвижни ствари-објекти кои се наоѓаат на КП бр.5796/1 за КО Центар 1 и тоа: зграда 1, влез1, кат 1, стан 1, намена 00542 во површина од 524 м2 и КП бр.5796/1 зграда 1, влез1, кат 1, стан 1, намена 00511 во корист на Република Македонија во Јавната книга за запишување на правата на недвижностите.

## Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот денот од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.19-5989/1  
24 ноември 2009 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

2858.

Врз основа на член 54, став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на РМ“ бр. 8/05 и 150/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 24.11.2009 година, донесе

**О Д Л У К А**  
**ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ**  
**НА МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА**

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство му престанува користењето на движните ствари учебници на македонски јазик од реномирани странски автори од областа на земјоделството и тоа:

| Ред Бр. | Наслов на учебникот и автор                                                                                                                                                                     | Назив на странската издавачка куќа                                              | ISBN              | Број на страници | Количина (тираж) | Инвентарен број          |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|--------------------------|
| 1       | <b>Mammalian and avian transgenesis- new approaches</b><br>(Трансгенеза за цицачи и птици)<br><b>Shirley Pease and Carlos Lois</b>                                                              | Шпрингер-Ферлаг<br>Springer-Verlag                                              | 978-608-210-017-3 | 296              | 450              | 05-30/1540<br>16.04.2009 |
| 2       | <b>Forest Inventory Methodology and Applications (Managing Forest Ecosystems)</b><br>Правење попис на шумскиот инвентар<br>(Менаџирање со екосистеми)<br><b>Annika Kangas and Matti Maltamo</b> | Клувер<br>Академик<br>Публишерс<br>БВ<br>Kluwer<br>Academik<br>Publishers<br>BV | 978-608-210-036-4 | 380              | 450              | 05-30/2448<br>29.06.09   |
| 3       | <b>Organic production and use of aletrnative crops</b><br>(Органско производство и употреба на заменски култури)<br><b>Franc Bavec, Martina Bavec</b>                                           | Тејлор и Френсис<br>Груп<br>ЛЛЦ<br>Taylor & Francis<br>Group, - LLC             | 978-9989-187-90-2 | 227              | 850              | 05-30/2503<br>02.07.09   |

|   |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                              |                   |     |     |                          |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----|-----|--------------------------|
| 4 | <b>Fundamental processes in Ecology</b><br><b>An Earth systems approach</b><br><i>(Основни процеси во екологијата</i><br><i>Пристап од аспект на системите на Земјата)</i><br><b>David M. Wikinson</b> | Оксфорд<br>Универзитет<br>Oxford University                                                                  | 978-9989-187-92-6 | 210 | 850 | 05-30/2571<br>08.07.2009 |
| 5 | <b>Biology of apples and pears</b><br>Биологија на јаболка и круши<br><b>John Jacson</b>                                                                                                               | Кембриџ<br>Универзитет<br>Cambridge University,                                                              | 978-608-210-037-1 | 496 | 450 | 05-30/2682<br>14.07.2009 |
| 6 | <b>Geographical information systems : an introduction</b><br><i>Географски информациски системи- вовед</i><br><b>Julie Delaney and Kimberly Van Niel</b>                                               | Оксфорд<br>Универзитет<br>Вашингтон<br>Стејт<br>САД<br>Oxford University<br>Washington State University, USA | 978-9989-187-93-3 | 210 | 850 | 05-30/2798<br>17.07.2009 |
| 7 | <b>Wine analisis and production</b><br><i>Анализи и производство на вино</i><br><b>Bruce W.Zoecklein</b><br><b>KennethC. Fugelsang</b><br><b>BarryH. Gump Fred S. Nury</b>                             | Клувер<br>Академик<br>САД<br>Kluver Academic, USA                                                            | 978-608-65029-0-4 | 616 | 450 | 05-30/3225<br>03.09.2009 |
| 8 | <b>Biltmore Lectures On Sylviculture</b><br><i>Билтморски лекции за силвикултурата</i><br><b>Carl A. Schenck</b>                                                                                       | Универзитет<br>оф Торонто<br>University of Toronto                                                           | 978-9989-187-96-4 | 190 | 850 | 05-30/2883<br>29.07.2009 |

|    |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                            |                        |     |     |                          |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|-----|--------------------------|
| 9  | <b>Microirrigation for Crop Production.</b><br><br><i>Микро наводнување за производство на житни култури</i><br><b>Lamm R. F., Ayars E. J., Nakayama S. F</b>                            | <i>Канзас, Стејт Универзити</i><br><i>Kansas State University</i>                                                                          | 978-608-210-051-7      | 539 | 850 | 05-30/2737<br>22.09.2009 |
| 10 | <b>GIS applications in agriculture</b><br><br><i>примена на ГИС во земјоделството</i><br><b>Francis J. Pierce., David Clay.</b>                                                          | <i>Саут Дакота Стејт Универзити</i><br><i>САД</i><br><i>South Dakota State University, USA</i>                                             | 978-608-4563-12-9      | 240 | 850 | 05-30/3207<br>31.08.2009 |
| 11 | <b>Plant Growth and Climate Change</b><br><br><i>Развојот на растенијата и климатските промени</i><br><b>Morison I. L. J., Morecroft M.</b>                                              | <i>Универзити Оф Есес</i><br><i>Дипартмент оф Биолоџикал Сајенсен</i><br><i>University of Esses, Department of Biological sciences, UK</i> | 978-608-4563-11-2      | 212 | 850 | 05-30/3208<br>31.08.2009 |
| 12 | <b>Hand book of hygiene controle in the food industry</b><br><br><i>Прирачник за контрола на хигиената во прехранбената индустрија</i><br><b>HLM Li Lieveeld, M.A. Mostert, J.Holand</b> | <i>Универзити оф Вејлс</i><br><i>Институт Кардиф</i><br><i>University of Wales, Institute of Cardiff, UK</i>                               | 13: 978-60865029 - 1-1 | 720 | 450 | 05-30/2476<br>01.07.2009 |
| 13 | <b>Labor Management in Agriculture: Cultivating Personnel Productivity</b>                                                                                                               | <i>Универзити оф Калифорнија</i><br><i>University of</i>                                                                                   | 978-9989-187-94-0      | 280 | 850 | 05-30/2887<br>09.10.2009 |

|    |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                    |                       |     |     |                          |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----|-----|--------------------------|
|    | <i>Организација на<br/>трудот во<br/>земјоделството</i><br><b>Gregory Encina<br/>Billkopf</b>                                                                                                                                        | <i>California</i>                                                                                                                                  |                       |     |     |                          |
| 14 | <b>Oriental Foods and<br/>HerbsChemistry and<br/>Health Benefits</b><br>Ориентални видови<br>храна и растенија<br><i>Хемиски состав и<br/>ефекти врз<br/>здравјето</i><br><b>Chi-Tang Ho<br/>Jen-Kun Lin and<br/>Quin-Tang Zheng</b> | АЦС<br>Симпозиум<br>Аренџмент<br>Вит Оксфорд<br>Универтизи<br>Прес<br>(ACS Sy-<br>mposium<br>arrangeme<br>nt with<br>Oxford<br>University<br>Press | 978-608-<br>210-051-7 | 336 | 850 | 05-12487/1<br>06.10.2009 |

## Член 2

Движните ствари од член 1 на оваа одлука му се даваат на трајно користење на Министерството за образование и наука без надомест.

## Член 3

Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство склучува договор со Министерот за образование и наука, со кој ќе се уредат правата и обврските за движните ствари од член 1 на оваа одлука кои се даваат на трајно користење.

## Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.19-5621/1  
24 ноември 2009 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

**2859.**

Врз основа на член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија, („Службен весник на Република Македонија“ бр.59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08 и 82/08), а во врска со член 6 од Рамковната спогодба меѓу Република Македонија и Европската комисија за правилата за соработка во однос на финансиската помош на Европската комисија за Република Македонија во рамките на спроведувањето на помошта според Инструментот за претпристапна помош (ИПА), („Службен весник на Република Македонија“ бр. 18/08), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 24.11.2009 година, донесе

### РЕШЕНИЕ

#### ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА РЕШЕНИЕТО ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА РАКОВОДИТЕЛ НА ОПЕРАТИВНАТА СТРУКТУРА НАДЛЕЖНА ЗА ИМПЛЕМЕНТИРАЊЕ НА ПРВИТЕ ЧЕТИРИ КОМПОНЕНТИ ОД ИПА ВО СИСТЕМОТ НА ДЕЦЕНТРАЛИЗИРАНО УПРАВУВАЊЕ СО ПРЕТПРИСТАПНИТЕ ФОНДОВИ ОД ЕВРОПСКАТА УНИЈА ЗА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. Со ова решение престанува да важи Решението за именување на раководител на Оперативната структура надлежна за имплементирање на првите четири компоненти од ИПА во системот на децентрализирано управување со претпристапните фондови од Европската унија за Република Македонија бр.19-2082/1 („Службен весник на Република Македонија“ бр.51/08).

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.19-5618/1  
24 ноември 2009 година  
Скопје  
Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р Владимир Пешевски, с.р.

**2860.**

Врз основа на член 17 од Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати („Службен весник на Република Македонија“ бр. 84/2008), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 24 ноември 2009 година, донесе

### РЕШЕНИЕ

#### ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ДИРЕКЦИЈАТА ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНИ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ

1. За членови на Управниот одбор на Дирекцијата за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати се именуваат:

- Лампрос Зогопулос, главен извршен директор на ОКТА АД Скопје,

- Зоран Донеvски, директор на сурова нафта, нафтени деривати и гас –големопродажба во Макпетрол АД – Скопје,

- Стефо Михајловски, директор за испорака и реализација на големопродажба во Лукоил Македонија,

- Шпетим Нуредини, државен советник за координација на активностите на министерот во Министерството за економија,

- Диме Спасов, заменик директор на Подрачна единица Скопје на ЈП за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија,

- Лилјана Ѓуровска, Сектор за трезор во Министерството за финансии,

- Јулијана Димоска – Исајловска, стручен соработник во Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.33-221/13  
24 ноември 2009 година  
Скопје  
Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р Владимир Пешевски, с.р.

2861.

Врз основа на член 14 став 5 од Законот за јавни патишта („Службен весник на Република Македонија“ бр. 84/08, 52/09 и 114/09), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 24.11.2009 година, донесе

**ПРОГРАМА  
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА ИЗГРАДБА,  
РЕКОНСТРУКЦИЈА, ОДРЖУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ДРЖАВНИТЕ ПАТИШТА ВО  
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2009 ГОДИНА**

I. Во Годишната програма за изградба, реконструкција, одржување и заштита на државните патишта во Република Македонија за 2009 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 3/09, 45/09 и 87/09), се ввршат следните изменувања и дополнувања:

| II. ПРИХОДИ                                                                                                                                                  | програма             | измена               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 1. Трансфер од Централниот буџет<br>(делот од акцизата од деривати од нафта)                                                                                 | 2.554.397.000        | 2.319.322.000        |
| 2. Надоместок за употреба на јавните патишта за моторни и приклучни возила (патна такса) што се плаќа при регистрација на возилата                           | 660.000.000          | 660.000.000          |
| 3. Надоместок за употреба на јавните патишта за моторни и приклучни возила (патна такса) што ја плаќаат возилата регистрирани надвор од Република Македонија | 80.000.000           | 80.000.000           |
| 4. Надоместок за употреба на јавен пат, негов дел или објект на патот (патарина)                                                                             | 1.230.000.000        | 1.230.000.000        |
| 5. Други приходи (пренесени салда од денарската сметка од 2008 год. и др. приходи)                                                                           | 30.000.000           | 65.000.000           |
| <b>Вкупно I:</b>                                                                                                                                             | <b>4.554.397.000</b> | <b>4.354.322.000</b> |
| 6. Странски кредити                                                                                                                                          |                      |                      |
| 6.1. Светска Банка                                                                                                                                           | 1.979.500.000        | 1.356.550.000        |
| 6.2. ЕБРД                                                                                                                                                    | 276.000.000          | -                    |
| 6.3. ЕИБ                                                                                                                                                     | 540.000.000          | 540.000.000          |
| <b>Вкупно II:</b>                                                                                                                                            | <b>2.795.500.000</b> | <b>1.896.550.000</b> |
| <b>Вкупно приходи I + II:</b>                                                                                                                                | <b>7.349.897.000</b> | <b>6.250.872.000</b> |

### III. РАСХОДИ

Средствата во висина од 6.250.872.000 денари ќе се користат за следните намени:

|                                                                                                                                               | програма             | измена               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>III.1. Потпрограма 10 АДМИНИСТРАЦИЈА</b>                                                                                                   | <b>91.500.000</b>    | <b>80.000.000</b>    |
| 1. Плати, наемнини и надоместоци                                                                                                              | 30.000.000           | 26.000.000           |
| 2. Стоки и услуги                                                                                                                             | 51.500.000           | 51.500.000           |
| 3. Капитални расходи                                                                                                                          | 10.000.000           | 2.500.000            |
| <b>III.2. Потпрограма 2А ИЗГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ПАТИШТА</b>                                                                             | <b>4.092.995.000</b> | <b>3.056.546.000</b> |
| <b>1. Инвестиции од странски кредити</b>                                                                                                      | <b>2.795.500.000</b> | <b>1.896.550.000</b> |
| 1.1. Обиколница на Скопје                                                                                                                     | 540.000.000          | 540.000.000          |
| 1.2. Е-75 Куманово -Табановце                                                                                                                 | 447.500.000          | 356.550.000          |
| 1.3. Проект за регионални и локални патишта                                                                                                   | 1.808.000.000        | 1.000.000.000        |
| <b>2. Сопствено учество во инвестициите со странски кредити</b>                                                                               | <b>321.140.000</b>   | <b>355.641.000</b>   |
| 2.1. Обиколница на Скопје                                                                                                                     | 97.200.000           | 97.200.000           |
| 2.2. Е-75 Куманово -Табановце                                                                                                                 | 48.500.000           | 78.441.000           |
| 2.3. Проект за регионални и локални патишта                                                                                                   | 175.440.000          | 180.000.000          |
| <b>3. Инвестиции со сопствени средства</b>                                                                                                    | <b>806.355.000</b>   | <b>764.355.000</b>   |
| 3.1. М-6 Штип – Струмица (дел. Сулдурци-Радичево)                                                                                             | 235.000.000          | 205.000.000          |
| 3.2. Р-106 Градско-Фариш-Ленски мост – Прилеп                                                                                                 | 17.000.000           | 17.000.000           |
| 3.3. Изградба на Р-112 Коњско – Кожуф                                                                                                         | 138.000.000          | 150.000.000          |
| 3.4. М-5 Обиколница Охрид (улица Железничка)                                                                                                  | 120.000.000          | 56.000.000           |
| 3.5. К1-Р-104 Коломот – мост с.Близанско                                                                                                      | 111.855.000          | 171.855.000          |
| 3.6. Тетово – Јажинце рехабилитација                                                                                                          | 60.000.000           | 40.000.000           |
| 3.7. Куклиш – Банско                                                                                                                          | 100.000.000          | 100.000.000          |
| 3.8. Клучка за поврзување на ТИРЗ Скопје 2                                                                                                    | 100.000              | 100.000              |
| 3.9. Клучка за поврзување на ТИРЗ Тетово                                                                                                      | 100.000              | 100.000              |
| 3.10. Изградба на приклучоци, реконструкција и рехабилитација на регионални патни правци, сигнализација и градежни работи за наплатни станици | 24.300.000           | 24.300.000           |
| <b>4. Инвестиционо одржување на патишта</b>                                                                                                   | <b>170.000.000</b>   | <b>40.000.000</b>    |

|                                                                                         | програма             | измена               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>III.3. Потпрограма 20 ПАТИШТА</b>                                                    | <b>3.165.402.000</b> | <b>3.114.326.000</b> |
| <b>5. Тековно одржување на патишта</b>                                                  | <b>800.000.000</b>   | <b>800.000.000</b>   |
| <b>6. Експропријација</b>                                                               | <b>208.732.000</b>   | <b>234.732.000</b>   |
| 6.1. Коридор X                                                                          | 18.000.000           | 18.000.000           |
| 6.2. Коридор VIII                                                                       | 130.732.000          | 146.732.000          |
| 6.3. Магистрални и регионални патишта                                                   | 60.000.000           | 70.000.000           |
| <b>7. Расходи за студии, проектирање, надзор, провизии, материјални и други трошоци</b> | <b>725.415.000</b>   | <b>579.175.000</b>   |
| 7.1. Подготовка на проекти и фисибилити студии                                          | 495.175.000          | 370.175.000          |
| 7.2. Надзор на изградба на патишта                                                      | 120.000.000          | 110.000.000          |
| 7.3. Материјални и други трошоци и услуги                                               | 110.240.000          | 99.000.000           |
| <b>8. Средства за локални патишта и улици</b>                                           | <b>330.000.000</b>   | <b>330.000.000</b>   |
| <b>9. Отплата на кредити</b>                                                            | <b>1.001.020.000</b> | <b>1.070.000.000</b> |
| 9.1. Отплата на главница                                                                | 694.120.000          | 735.000.000          |
| 9.2. Отплата на камата                                                                  | 306.900.000          | 335.000.000          |
| <b>10. Пренесени обврски од претходни години</b>                                        | <b>100.235.000</b>   | <b>100.419.000</b>   |
| - Доспеани обврски по основ на меѓународни финансиски организации (АСБ)                 | 100.235.000          | 100.419.000          |
| <b>Вкупно расходи (III.1. + III.2. + III.3.):</b>                                       | <b>7.349.897.000</b> | <b>6.250.872.000</b> |

IV. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-5478/1  
24 ноември 2009 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

**2862.**

Врз основа член 49-г од Законот за Царинска Управа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 46/04, 81/05, 107/07 и 103/08), Владата на Република Македонија, на седницата одржана 24.11.2009 година, донесе

**ПРОГРАМА  
ЗА УПРАВУВАЊЕ, УРЕДУВАЊЕ И ОДРЖУВАЊЕ  
НА ОБЈЕКТИТЕ НА ГРАНИЧНИТЕ ПРЕМИНИ  
ЗА ПАТЕН СООБРАЌАЈ ЗА 2009 ГОДИНА**

**I**

**ОПШТА ОДРЕДБА**

Со оваа програма се пропишува управувањето, уредувањето и одржувањето на објектите на граничните премини за патен сообраќај за 2009 година.

**II**

**СРЕДСТВА ПОТРЕБНИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА  
ПРОГРАМАТА**

Средствата потребни за реализирање на оваа програма се обезбедени од Буџетот на Република Македонија за 2009 година во раздел 09003- Царинска управа, ставки 424, 425, 426, 481, 483 и 485 во вкупен износ од 95.500.000 денари, како и средства обезбедени согласно проектот TTFSE 2.

**III**

**ДИНАМИЧЕН ПЛАН ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТИ  
НА ГРАНИЧНИТЕ ПРЕМИНИ**

На граничните премини се предвидува изградба на објекти и инфраструктура кои се наоѓаат во границите на опфат утврдени со урбанистичките планови, се со цел за подобро функционирање на службите кои работните задачи ги извршуваат на граничните премини.

За модернизација на граничниот премин Блаце, чија цел е обезбедување на подобар проток на сообраќајот, Царинската управа преку проектот TTFSE 2 - Светска банка, ќе биде носител на реализацијата на Проектот за подобрување и модернизација на граничниот премин Блаце, за контрола на лесни возила, автобуси и пешаци; кој проект опфаќа изградба на објекти од високоградба и нискоградба.

Изградбата на објекти од високоградба и нискоградба опфаќа изградба на следните објекти: Управна зграда за полиција, царина и инспекции, Објект со канал за преглед на автобуси, Објект за царинска контрола на патници, Објект за пропратни содржини, Кабини за царинска и пасошка контрола, Настрешница, проширување на зоната на контрола, со задржување на постојната патна мрежа за излез од Република Македонија и проширување на зоната на контрола за влез во Република Македонија, со што ќе се обезбедат по две сообраќајни ленти за лесни возила, по една сообраќајна лента за автобуси и една сообраќајна лента за вон габаритни возила.

Изградбата на надворешни инсталации опфаќа изградба на надворешни инсталации за: водоводна, канализациона, електрична и машинска инсталација.

Заради потребите од осовременување на граничните премини како и подобро функционирање на службите кои работните задачи ги извршуваат на граничните премини ќе се градат:

- настрешници,
- подигнати платформи со пристапна рампа за преглед на возила,
- колски ваги со контролна куќичка.

**IV**

**ПЛАН ЗА ИНВЕСТИЦИОНО И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ  
НА ОБЈЕКТИТЕ НА ГРАНИЧНИТЕ ПРЕМИНИ**

Инвестиционото одржување на граничните премини опфаќа: санација, реконструкција на објекти, опрема, инсталации и др.

Санацијата на постојните објекти опфаќа санација на: кровови, кровни покривачи, санитарни јазли, настрешници, фасадни површини, инсталации, разни градежно-занајтски работи, молерофарбарски работи на: објекти, канделабри, настрешници и др.

Реконструкцијата на објекти, нискоградба и инсталации опфаќа: реконструкции на административни згради на граничните премини, асфалтни и бетонски површини, пречистителни станици, инсталации: водоводна, канализациона, електрична, машинска инсталација и др.

Инвестиционите набавки на опрема на граничните премини опфаќа набавка на: рампи, агрегати, опрема за отпад, ХТЗ опрема, ППЗ опрема, мониторинг систем, скенери за преглед на патен багаж, рачен детектор за експлозивни, наркотични и хемиски недовозени средства, канцелариска опрема, набавка на индикатори (мерење на вага), виљушкери, фиберскопи, рачни батерии, фотокопири, бустери, табли за информирање, пумпи за вода, мерачи за проток на гориво, изведба на дневни резервоари и др.

Со тековното одржување на граничните премини ќе се обезбеди одржување на: објекти, опрема и инсталации, ваги, рампи, агрегати, чистење на наноси од снег на платото во зона на контрола на патници и терминал, одржување на надворешна и внатрешна хигиена, одржување на хортикултура и одржување на противпожарни апарати.

**V**

**ПОДГОТВИТЕЛНИ РАБОТИ ЗА ИЗГРАДБА НА ДЕЛОВЕН  
ПРОСТОР, КОЛСКИ ВАГИ, ПАРКИРАЛИШТА,  
ТЕРМИНАЛИ И САНИТАРНИ ЈАЗЛИ**

Подготвителните работи за изградба на деловен простор, колски ваги, паркиралишта, терминали и санитарни јазли на граничните премини се однесуваат на изготвување на техничка и тендерска документација за изградба на овие објекти.

## VI

ПЛАН ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМ-  
ЛИШТЕ ОПРЕДЕЛЕНО СО УРБАНИСТИЧКИ  
ПЛАНОВИ ЗА ГРАНИЧНИТЕ ПРЕМИНИ

Опременувањето на градежното земјиште опфаќа изградба на објекти од комунална хигиена, инсталации и хортикултурно уредување на градежното земјиште.

Со планот за уредување на градежното земјиште определено со урбанистички планови за граничните премини се предвидува иницирање на изработка на урбанистички планови за постојните или новите гранични премини во соработка со стручни тимови.

Решавањето на имотно-правните работи за сите гранични премини опфаќа активности за: изработка на Елаборати за градежно земјиште во кои ќе се внесат податоци за катастарските парцели и нумерички податоци (геодетски елаборати), снимање на земјиштето и објектите и воведување на податоците во Агенцијата за катастар на недвижности.

Решавањето на имотно-правните односи за граничниот премин Блаце, со што ќе се овозможи изградба на новиот граничен премин за патнички сообраќај, опфаќа експропријација на приватно земјиште. Обештетувањето на сопствениците на недвижниот имот, ќе се изврши од средства од Буџетот на Република Македонија за 2009 година, раздел 09003- Царинска управа, ставка 485, откако ќе се заврши целокупната правна постапка и ќе се склучат спогодби со сопствениците.

Во тековната година ќе отпочне изградба на нови објекти само на граничниот премин Блаце финансирани преку програмата TTFSE 2 на Светска Банка. На другите гранични премини ќе се извршат само помали реконструкции и санации на постојните објекти. Исто така, ќе се отстранат сите објекти на граничните премини кои не се поставени во согласност со важечките урбанистички проекти и Програмата за поставување на времени објекти на граничните премини.

Во рамките на изградба на објекти и инфраструктура на граничните премини, изградба на нови гранични премини како и изведба на проширување на терминали, ќе се изработат елаборати за геомеханички и геотехнички истражни работи, чии податоци се потребни при изработка на техничката документација. Оваа постапка ќе биде иницирана за граничните премини каде се предвидува изградба на нови објекти во текот на наредните години.

Граничните премини ќе се осовременуваат за побрз проток на возила и патници, со поставување и на современа вертикална и хоризонтална сигнализација.

## VII

НАЧИН НА КОРИСТЕЊЕ НА ДЕЛОВНИОТ ПРО-  
СТОР, КОЛСКИТЕ ВАГИ, ПАРКИРАЛИШТА,  
ТЕРМИНАЛИ И САНИТАРНИ ЈАЗЛИ

Начинот на користење на деловниот простор, колските ваги, паркиралишта, терминали и санитарни јазли се врши врз основа на потпишување на протоколи со кои се регулираат односите помеѓу Царинската

управа и органите на државната управа кои вршат активности во согласност со законски надлежности во објекти или дел од објекти на граничните премини.

Во протоколот ќе се дефинираат површините кои ги користат органите на државната управа, како и останатите меѓусебни права и обврски во поглед на регулирање на заедничките трошоци за тековно одржување, струја, греење, вода, комуналии, јавна хигиена и примена на прописи од областа на ПП заштитата.

Начинот на користење на деловниот простор од страна на правните лица кои вршат дејности кои се поврзани со царинското работење и чие присуство на граничните премини е неопходно ќе се регулира со склучување поединечни договори за закуп на деловен простор.

## VIII

ПЛАН ЗА ДАВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ НА ОБЈЕКТИ  
НА ГРАНИЧНИТЕ ПРЕМИНИ ПОД ЗАКУП

Деловниот и рекламниот простор, Царинската управа ќе го издава под закуп по пат на јавен оглас за прибирање на понуди и спроведување на постапка за јавно надавање, при што се предвидува склучување на договор со правното лице кое ќе излицитира највисока цена за закуп на деловен и рекламен простор на граничните премини на Република Македонија за патен сообраќај, врз основа на почетна цена утврдена согласно Правилникот за висината на надоместоците за извршените услуги и почетната висина на закупнината на деловниот и рекламниот простор на граничните премини за патен сообраќај.

## IX

ВИД НА УСЛУГИ НА ГРАНИЧНИТЕ ПРЕМИНИ ЗА  
КОИ СЕ НАПЛАТУВА НАДОМЕСТОК

Видот на услугите на граничните премини за кои се наплатува надоместок се:

- Издавање на деловен и рекламен простор под закуп и
- Извршена услуга - престој во царински терминал.

## X

## ЗАВРШНА ОДРЕДБА

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-5619/1  
24 ноември 2009 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

**2863.**

Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа и за забавните игри („Службен весник на Република Македонија“ бр. 10/97, 54/97, 13/01, 2/02 и 54/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 24.11.2009 година, издаде

### Л И Ц Е Н Ц А

#### ЗА ПОСТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ ИГРИ НА СРЕЌА ВО АВТОМАТ КЛУБ

1. Лиценца за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб се издава на Друштвото за трговија и услуги “Фламинго“ ДОО Скопје, за време од 6 (шест) години.

2. Приредувањето на посебните игри на среќа во автомат клуб ќе се врши во автомат клубот што се наоѓа на ул. “Тоде Мендол“ зграда 1, влез 1, приземјестан 1 во Куманово.

3. Во автомат клубот, корисникот на Лиценцата за приредување на посебните игри на среќа, ќе постави 19 автомати за игра на среќа и 2 автомати за игри на среќа на кој истовремено можат да учествуваат повеќе играчи.

4. Корисникот на Лиценцата е должен да плати надоместок за Лиценцата кој изнесува 72.800 евра, во денарска противвредност по среден курс на Народна банка на Република Македонија што се применува на денот на уплата и тоа:

- 50% од износот, 36.400 евра, во денарска противвредност по среден курс на Народна банка на Република Македонија да уплати на денот на доделувањето на Лиценцата и

- остатокот од 50% во еднакви годишни рати, најдоцна до 30 јануари во тековната година за секоја година додека трае Лиценцата, во денарска противвредност по среден курс на Народна банка на Република Македонија што се применува на денот на уплатата.

Уплатата на средствата од алинеите 1 и 2 на оваа точка се вршат во Буџетот на Република Македонија на Трезорска сметка 100000000063095, уплатна сметка број 840-62207, приходно konto 718113, програма 00 и банка на примачот: Народна банка на Република Македонија.

Потврдата за уплатениот износ од алинеја 1 на оваа точка корисникот на Лиценцата ја доставува до Министерството за финансии.

Корисникот на Лиценцата ги доставува до Министерството за финансии и потврдите за уплатените годишни рати, од алинеја 2 на оваа точка.

5. Лиценцата корисникот не може да ја пренесе.

6. Доколку од страна на корисникот на Лиценцата не биде платен надоместокот за плаќање на Лиценцата од точка 4, алинеите 1 и 2, Лиценцата се одзема.

7. Корисникот на Лиценцата со право на приредување на играта на среќа за која е издадена Лиценцата, се стекнува по уплатата на првиот дел од надоместокот за плаќање на Лиценцата утврден во точка 4, алинеја 1.

8. Оваа лиценца се објавува во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр.19-5711/1  
24 ноември 2009 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

**2864.**

Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа и за забавните игри („Службен весник на Република Македонија“ бр.10/97, 54/97, 13/01, 2/02 и 54/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10.11.2009 година, одобри

#### ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ПОД БР.19-6220/1 ОД 2.10.2007 ГОДИНА ИЗДАДЕНА НА ТРГОВСКОТО ДРУШТВО ЗА ПРИРЕДУВАЊЕ ИГРИ НА СРЕЌА „МОЗЗАРТ СПОРТС БЕТС“ ДОО СКОПЈЕ ЗА ПОСТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНАТА ИГРА НА СРЕЌА „ОБЛОЖУВАЊЕ НА СПОРТСКИ НАТПРЕВАРИ“

1. Во Лиценцата под бр.19-6220/1 од 2.10.2007 година издадена на Трговското друштво за приредување игри на среќа „Моззарт Спортс Бетс“ ДОО Скопје за постојано приредување на посебната игра на среќа „Обложување на спортски натпревари“, во точката 1 зборовите: „Трговското друштво за приредување игри на среќа „Моззарт Спортс Бетс“ ДОО Скопје“ се заменуваат со зборовите: „Трговско друштво за приредување игри на среќа ББДК-БЕТИНГ ДОО Скопје“.

2. Ова изменување на Лиценца се објавува во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр.19-5439/1  
10 ноември 2009 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
**Абдилаќим Адеми**, с.р.

**2865.**

Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа и за забавните игри („Службен весник на Република Македонија“ бр.10/97, 54/97, 13/01, 2/02 и 54/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10.11.2009 година, одобри

#### ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ПОД БР.19-7960/1 ОД 26.12.2007 ГОДИНА ИЗДАДЕНА НА ТРГОВСКОТО ДРУШТВО ЗА ПРИРЕДУВАЊЕ ИГРИ НА СРЕЌА „МОЗЗАРТ СПОРТС БЕТС“ ДОО СКОПЈЕ ЗА ПОСТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНАТА ИГРА НА СРЕЌА „ОБЛОЖУВАЊЕ НА СПОРТСКИ НАТПРЕВАРИ“

1. Во Лиценцата под бр.19-7960/1 од 26.12.2007 година издадена на Трговското друштво за приредување игри на среќа „Моззарт Спортс Бетс“ ДОО Скопје за постојано приредување на посебната игра на среќа „Обложување на спортски натпревари“, во точката 1

зборовите: „Трговското друштво за приредување игри на среќа „Мозарт Спортс Бетс“ ДОО Скопје“ се заменуваат со зборовите: „Трговско друштво за приредување игри на среќа ББДК-БЕТИНГ ДОО Скопје“.

2. Ова изменување на Лиценца се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.19-5439/2  
10 ноември 2009 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
**Абдилаќим Адеми, с.р.**

**2866.**

Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа и за забавните игри („Службен весник на Република Македонија“ бр.10/97, 54/97, 13/01, 2/02 и 54/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10.11.2009 година, одобри

**ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА  
ПОД БР.19-7235/1 ОД 26.11.2007 ГОДИНА ИЗДАДЕНА  
НА ТРГОВСКОТО ДРУШТВО ЗА ПРИРЕДУВАЊЕ  
ИГРИ НА СРЕЌА „МОЗАРТ СПОРТС БЕТС“ ДОО  
СКОПЈЕ ЗА ПОСТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА  
ПОСЕБНИ ИГРИ НА СРЕЌА ВО АВТОМАТ КЛУБ**

1. Во Лиценцата под бр.19-7235/1 од 26.11.2007 година издадена на Трговското друштво за приредување игри на среќа „Мозарт Спортс Бетс“ ДОО Скопје за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб, во точката 1 зборовите: „Трговското друштво за приредување игри на среќа „Мозарт Спортс Бетс“ ДОО Скопје“ се заменуваат со зборовите: „Трговско друштво за приредување игри на среќа ББДК-БЕТИНГ ДОО Скопје“.

2. Ова изменување на Лиценца се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.19-5439/3  
10 ноември 2009 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
**Абдилаќим Адеми, с.р.**

**2867.**

Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа и за забавните игри („Службен весник на Република Македонија“ бр.10/97, 54/97, 13/01, 2/02 и 54/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10.11.2009 година, одобри

**ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА  
ПОД БР.19-7962/1 ОД 26.12.2007 ГОДИНА ИЗДАДЕНА  
НА ТРГОВСКОТО ДРУШТВО ЗА ПРИРЕДУВАЊЕ  
ИГРИ НА СРЕЌА „МОЗАРТ СПОРТС БЕТС“ ДОО  
СКОПЈЕ ЗА ПОСТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ  
НА ПОСЕБНАТА ИГРА НА СРЕЌА „ОБЛОЖУВАЊЕ  
НА СПОРТСКИ НАТПРЕВАРИ“**

1. Во Лиценцата под бр.19-7962/1 од 26.12.2007 година издадена на Трговското друштво за приредување игри на среќа „Мозарт Спортс Бетс“ ДОО Скопје за постојано приредување на посебната игра на среќа

„Обложување на спортски натпревари“, во точката 1 зборовите: „Трговското друштво за приредување игри на среќа „Мозарт Спортс Бетс“ ДОО Скопје“ се заменуваат со зборовите: „Трговско друштво за приредување игри на среќа ББДК-БЕТИНГ ДОО Скопје“.

2. Ова изменување на Лиценца се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.19-5439/4  
10 ноември 2009 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
**Абдилаќим Адеми, с.р.**

**МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ**

**2868.**

Врз основа на член 27, став 4 од Законот за финансирање на политичките партии („Службен весник на Република Македонија“ бр. 76/04, 86/08, 161/08 и 96/09), министерот за финансии донесе

**П Р А В И Л Н И К  
ЗА ОБРАЗЕЦОТ, ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ  
НА ВОДЕЊЕ НА ГОДИШНИОТ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ПОЛИТИЧКИТЕ ПАРТИИ**

**Член 1**

Со овој правилник се пропишуваат образецот, формата, содржината и начинот на водење на Годишниот финансиски извештај за политичките партии.

**Член 2**

Политичките партии ги искажуваат вкупните приходи и вкупните расходи за остварување на целите и вршењето на активностите на образецот „Годишен финансиски извештај за периодот од \_\_\_\_\_ до \_\_\_\_\_ 20\_\_ година“, кој е составен дел на овој правилник.

**Член 3**

Годишниот финансиски извештај за политичките партии се води во пишана и во електронска форма.

**Член 4**

При пополнувањето на образецот од член 2 на овој правилник, субјектот ги внесува податоците во определените позиции од колоната 2 од групата на сметките согласно со Правилникот за сметковниот план и Правилникот за содржината на одделните сметки во сметковниот план, кои се однесуваат на непрофитните организации.

**Член 5**

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 12-34992/3  
9 ноември 2009 година  
Скопје

Заменик претседател на Влада  
и министер за финансии,  
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

Назив на политичката партија \_\_\_\_\_

Седиште \_\_\_\_\_

ЕМБС \_\_\_\_\_

ЕДБ \_\_\_\_\_

**ГОДИШЕН ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ**

за периодот од \_\_\_\_\_ до \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ година

(во денари)

| Ред.<br>број | ПОЗИЦИЈА                                                  | Износ               |                   |
|--------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|
|              |                                                           | Претходна<br>година | Тековна<br>година |
| 1            | 2                                                         | 3                   | 4                 |
|              | <b>I. ПРИХОДИ</b>                                         |                     |                   |
| 1.           | Приходи од јавни извори на финансирање (а+б+в)            |                     |                   |
| 2.           | а) од Буџет на Република Македонија                       |                     |                   |
| 3.           | б) од буџет на ЕЛС                                        |                     |                   |
| 4.           | в) од буџет на град Скопје                                |                     |                   |
| 5.           | Приходи од членарини                                      |                     |                   |
| 6.           | Приходи од подароци во парични средства                   |                     |                   |
| 7.           | Приходи од донации во парични средства                    |                     |                   |
| 8.           | Приходи од дотации во парични средства                    |                     |                   |
| 9.           | Приходи од спонзорства во парични средства                |                     |                   |
| 10.          | Приходи од прилози во парични средства                    |                     |                   |
| 11.          | Приходи од продажба на производи стоки и услуги           |                     |                   |
| 12.          | Приходи од продажба на промотивен и пропаганден материјал |                     |                   |
| 13.          | Сопствени приходи (а+б+в+г)                               |                     |                   |
| 14.          | а) Приходи од авторски права                              |                     |                   |
| 15.          | б) Приходи од продажба на билети                          |                     |                   |
| 16.          | в) Приходи од камати на депозит                           |                     |                   |
| 17.          | г) Приходи од закупнина                                   |                     |                   |

| Ред.<br>број | ПОЗИЦИЈА                                                   | Износ               |                   |
|--------------|------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|
|              |                                                            | Претходна<br>година | Тековна<br>година |
| 1            | 2                                                          | 3                   | 4                 |
| 18.          | Приходи од камати и позитивни курсни разлики               |                     |                   |
| 19.          | Други приходи                                              |                     |                   |
| 20.          | Вонредни приходи                                           |                     |                   |
| 21.          | Пренесен дел од вишокот на приходите од претходната година |                     |                   |
|              | ВКУПНО ПРИХОДИ (ред бр.1 до ред.бр.21)                     |                     |                   |
|              | II. РАСХОДИ                                                |                     |                   |
| 22.          | Потрошени материјали                                       |                     |                   |
| 23.          | Други материјални расходи                                  |                     |                   |
| 24.          | Комунални услуги и греење                                  |                     |                   |
| 25.          | Комуникациски услуги (ПТТ услуги и др.)                    |                     |                   |
| 26.          | Превозни - транспортни услуги                              |                     |                   |
| 27.          | Услуги за поправки и тековно одржување                     |                     |                   |
| 28.          | Издатоци за реклама и пропаганда                           |                     |                   |
| 29.          | Издатоци за репрезентација                                 |                     |                   |
| 30.          | Интелектуални услуги                                       |                     |                   |
| 31.          | Сметководствени услуги                                     |                     |                   |
| 32.          | Судски и правни услуги                                     |                     |                   |
| 33.          | Услуги за превод                                           |                     |                   |
| 34.          | Услуги за копирање, печатење и издавање                    |                     |                   |
| 35.          | Услуги за статистички истражувања                          |                     |                   |
| 36.          | Услуги за објавување на огласи                             |                     |                   |
| 37.          | Изнајмување на простор и опрема                            |                     |                   |
| 38.          | Привремени вработувања                                     |                     |                   |
| 39.          | Други услуги                                               |                     |                   |
| 40.          | Провизија за платниот промет                               |                     |                   |
| 41.          | Камати на кредити и заеми                                  |                     |                   |
| 42.          | Премии за осигурување                                      |                     |                   |
| 43.          | Негативни курсни разлики                                   |                     |                   |
| 44.          | Други финансиски услуги                                    |                     |                   |

| Ред.<br>број | ПОЗИЦИЈА                                                   | Износ               |                   |
|--------------|------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|
|              |                                                            | Претходна<br>година | Тековна<br>година |
| 1            | 2                                                          | 3                   | 4                 |
| 45.          | Дневници за службено патување и патни трошоци во           |                     |                   |
| 46.          | Дневници за службено патување и патни трошоци во странство |                     |                   |
| 47.          | Семинари и конференции                                     |                     |                   |
| 48.          | Членарини                                                  |                     |                   |
| 49.          | Издатоци за меѓународна соработка                          |                     |                   |
| 50.          | Плати                                                      |                     |                   |
| 51.          | Придонеси за социјално осигурување                         |                     |                   |
| 52.          | Персонален данок на доход                                  |                     |                   |
| 53.          | Надомести                                                  |                     |                   |
| 54.          | Други даноци и придонеси                                   |                     |                   |
| 55.          | Помошти, донации и други давања на правни субјекти         |                     |                   |
| 56.          | Помошти, донации и други давања на физички лица            |                     |                   |
| 57.          | Други помошти и давања                                     |                     |                   |
| 58.          | Пренесени парични средства на други сметки                 |                     |                   |
| 59.          | Средства за градежни објекти                               |                     |                   |
| 60.          | Средства за опрема                                         |                     |                   |
| 61.          | Други капитални средства                                   |                     |                   |
| 62.          | Други расходи                                              |                     |                   |
| 63.          | Вонредни расходи                                           |                     |                   |
|              | ВКУПНО РАСХОДИ<br>(од ред.бр.21 до ред.бр. 61)             |                     |                   |
| 64.          | Остварен нето вишок на приходи                             |                     |                   |
| 65.          | Непокриени расходи = (Вкупно расходи-Вкупно приходи)       |                     |                   |

Во \_\_\_\_\_

Лице одговорно за составување на  
извештајот

М.П.

Раководител

На ден \_\_\_\_\_

**МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА  
ПОЛИТИКА****2869.**

Врз основа на член 99 став 4 од Законот за социјална заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр.79/2009), министерот за труд и социјална политика донесе

**РЕШЕНИЕ****ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА ЈУ  
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА ВАЛАНДОВО**

1. Се дава согласност на Статутот на ЈУ Центар за социјална работа-Валандово, број 01-1913/2, донесен од Управниот одбор на Јавната установа, на седницата одржана на 12.11.2009 година.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 10-15336/2  
23 ноември 2009 година  
Скопје

Министер,  
Цељаљ Бајрами, с.р.

**МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ  
2870.**

Врз основа на член 38 став 2 од Законот за градење („Службен весник на Република Македонија“ бр. 130/2009), министерот за транспорт и врски донесе

**ПРАВИЛНИК  
ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ  
ЗА ДОБИВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦИ****Член 1**

Со овој правилник се пропишува висината на надоместокот за добивање на лиценца за проектирање, за ревизија на проектна документација, за управител на градба, за изведувач, за надзор над изградбата и за управител за тековно и инвестиционо одржување на објекти од прва, втора и трета категорија.

**Член 2**

Висината на надоместокот за добивање на лиценца А за проектирање на градби од прва и втора категорија изнесува 1.000 евра во денарска противвредност.

Висината на надоместокот за добивање на лиценца Б за проектирање на градби од трета, четврта и петта категорија изнесува 500 евра во денарска противвредност.

**Член 3**

Висината на надоместокот за добивање на лиценца А за ревизија на проектна документација за градби од прва и втора категорија изнесува 2.500 евра во денарска противвредност.

Висината на надоместокот за добивање на лиценца Б за ревизија на проектна документација за градби од трета, четврта и петта категорија изнесува 1.500 евра во денарска противвредност.

**Член 4**

Висината на надоместокот за добивање на лиценца А за изведувач на градби од прва категорија изнесува 2.000 евра во денарска противвредност.

Висината на надоместокот за добивање на лиценца Б за изведувач на градби од втора категорија изнесува 1.500 евра во денарска противвредност.

Висината на надоместокот за добивање на лиценца Ц за изведувач на градби од трета категорија изнесува 1.000 евра во денарска противвредност.

Висината на надоместокот за добивање на лиценца Д за изведувач на градби од четврта категорија изнесува 500 евра во денарска противвредност.

Висината на надоместокот за добивање на лиценца Е за изведувач на градби од петта категорија изнесува 500 евра во денарска противвредност.

**Член 5**

Висината на надоместокот за добивање на лиценца А за надзор на изградба на градби од прва категорија изнесува 3.000 евра во денарска противвредност.

Висината на надоместокот за добивање на лиценца Б за надзор на изградба на градби од втора категорија изнесува 2.000 евра во денарска противвредност.

Висината на надоместокот за добивање на лиценца Ц за надзор на изградба на градби од трета категорија изнесува 1.000 евра во денарска противвредност.

Висината на надоместокот за добивање на лиценца Д за надзор на изградба на градби од четврта и петта категорија изнесува 500 евра во денарска противвредност.

**Член 6**

Висината на надоместокот за добивање на лиценца за управител на градба изнесува 500 евра во денарска противвредност.

**Член 7**

Висината на надоместокот за добивање на лиценца за управител за тековно и инвестиционо одржување на објекти од прва, втора и трета категорија изнесува 500 евра во денарска противвредност.

**Член 8**

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 01-14156/1  
25 ноември 2009 година  
Скопје

Министер,  
за транспорт и врски,  
Миле Јанакиески, с.р.

**2871.**

Врз основа на член 67 став 2 од Законот за воздухопловство („Службен весник на Република Македонија“ бр.14/06 и 24/07), министерот за транспорт и врски донесе

**П РА В И Л Н И К**  
**ЗА ПОСЕБНИТЕ УСЛОВИ ЗА ПЛАНИРАЊЕ,**  
**ПРОЕКТИРАЊЕ, ИЗГРАДБА И РЕКОНСТРУК-**  
**ЦИЈА НА АЕРОДРОМ**

**Член 1**

Со овој правилник се пропишуваат посебните услови за планирање, проектирање, изградба и реконструкција на аеродром.

**Член 2**

Одредбите на овој правилник се однесуваат и на планирањето, проектирањето, изградбата и реконструкцијата на спортски аеродром, аеродром за сопствени потреби и на воен аеродром или дел од воен аеродром, доколку се користи како воздухопловно пристаниште, согласно одредбите од Законот за воздухопловство, применет согласно на типот на коловозната конструкција на полетно-слетната патека и класата и категоријата на аеродромот.

**Член 3**

Планирањето, проектирањето, изградбата и реконструкцијата на аеродром се врши согласно условите утврдени во стандардите и препорачаните практики на ИКАО, Анекс 14, Том I (последно издание), Дел 1 – Општо (General), Дел 2 – Аеродромски податоци (Aerodrome data), Дел 3 – Физички карактеристики (Physical characteristics) и Дел 8 – Електрични системи (Electrical systems).

Планирањето, проектирањето, изградбата и реконструкцијата на хелидром врши согласно условите утврдени во стандардите и препорачаните практики на ИКАО, Анекс 14, Том II (последно издание), Дел 1 – Општо (General), Дел 2 – Хелидромски податоци (Heliport data), и Дел 3 – Физички карактеристики (Physical characteristics).

Посебните услови за планирање, проектирање, изградба и реконструкција на аеродром утврдени со овој правилник се применуваат соодветно на класата и категоријата на аеродромот.

**Член 4**

При планирањето, проектирањето и изградбата на нов аеродром, податоците за пресметка на факторот за искористеност на полетно-слетната патека од влијанието на ветерот треба да бидат добиени врз основа на испитувања од најмалку 10 последователни години за воздухопловно пристаниште, пет последователни години за спортски аеродром и три последователни години за аеродром за сопствени потреби.

**Член 5**

При планирањето, проектирањето, изградбата и реконструкцијата на спортски аеродром, аеродром за сопствени потреби и на воен аеродром или дел од воен аеродром, доколку се користи како воздухопловно пристаниште минималната широчина на тревнатите полетно-слетни патеки не може да изнесува помалку од 50м.

**Член 6**

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за посебните услови за планирање, проектирање, изградба и реконструкција на аеродром („Службен весник на Република Македонија“ бр.130/07).

**Член 7**

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија“.

Бр.02-14235  
26 ноември 2009 година  
Скопје

Министер  
за транспорт и врски,  
**Миле Јанакиески, с.р.**

**УСТАВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**  
**2872.**

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 110 од Уставот на Република Македонија и член 71 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.70/1992) на седницата одржана на 11 ноември 2009 година, донесе

**Р Е Ш Е Н И Е**

1. НЕ СЕ ПОВЕДУВА постапка за оценување на уставноста на член 53 ставовите 2 и 3 и член 55 ставовите 3 и 4 од Законот за здруженијата на граѓани и фондациите („Службен весник на Република Македонија“ бр.31/1998 и 29/2007).

2. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

3. Стамен Филипов од Скопје на Уставниот суд на Република Македонија му поднесе иницијатива за поведување на постапка за оценување на уставноста на наведените членови од Законот означен во точката 1 од ова решение.

Според наводите на подносителот на иницијативата оспорените одредби не биле во согласност со член 8 став 1 алинеите 3, 4 и 6, член 20 ставовите 1 и 2, член 30 ставовите 1 и 3, член 51 став 1, член 95 став 3 и член 96 од Уставот на Република Македонија. Ова затоа што од оспорените одредби не можело да се заклучи кое е тоа соодветно министерство што ќе го определи здружението на граѓани на кое ќе преминат имотот и средствата што останувале по намиравање на обврските со престанокот на здружението односно фондацијата. Според подносителот несватливо било зошто според оспорената одредба од член 55 став 3 од Законот средствата се пренесувале на здружение, а не на определена фондација како што требало да биде, што значело дека оспорените одредби биле нејасни, непрецизни и излишни.

Тоа што е најбитно во конкретниот случај со имотот и средствата на здружението не можело да располага и одлучува соодветно министерство, а против жалбата на таквото решение да одлучува комисија при Владата на Република Македонија бидејќи за тоа постоеле надлежни судови како што тоа било предвидено во член 52 ставовите 4 и 5 и член 54 став 4 од истиот закон.

Понатаму, подносителот смета дека оспорените законски одредби биле неодржливи од уставно правен аспект, особено по донесување на Законот за изменување и дополнување на Законот за здруженијата на граѓаните и фондации („Службен весник на Република Македонија“ бр.29/2007), односно со дополнувањето на членот 52 ставот 4 и членот 54 ставот 4 со кои се уредува прашањето за тоа што во случаите кога не можат да се исполнат условите утврдени во статутот на здружението, односно фондацијата за начинот на користење и поделба на имотот на здружението.

4. Судот на седницата утврди дека според оспорениот член 53 став 2 од Законот „Во случаи во кои не можат да се исполнат условите утврдени со статутот за начинот на користење на имотот и средствата што остануваат по намирување на обврските со престанокот на здружението на граѓани, имотот и средствата преминуваат во здружение на граѓани кое ќе го определи соодветното министерство.

Според оспорениот став 3 на член 53 од Законот, против решението од став 2 на овој член може да се поднесе жалба до Комисијата на Владата на Република Македонија.

Во оспорениот член 55 став 3 од Законот е предвидено: „Во случаи во кои не можат да се исполнат условите утврдени со статутот за начинот на распределбата на средствата што остануваат по намирување на побарувањата со престанок на „функцијата“ треба да стои фондацијата, средствата се пренесуваат на здружение на граѓани кое ќе го определи соодветното министерство.

Според оспорениот став 4 на наведениот член „против решението од ставот 3 на овој член може да се поднесе жалба до Комисијата на Владата на Република Македонија“.

5. Според член 8 став 1 алинеи 1 и 3 од Уставот на Република Македонија, основните слободи и права на човекот и граѓанинот признати во меѓународното право и утврдени со Уставот и владеењето на правото се едни од темелните вредности на уставниот поредок на Република Македонија.

Според членот 20 од Уставот, на граѓаните им се гарантира слободата на здружување заради остварување и заштита на нивните политички, економски, социјални, културни и други права и уверувања (став 1). Граѓаните можат слободно да основаат здруженија на граѓани и политички партии, да пристапуваат кон нив и од нив да истапуваат (став 2). Програмите и дејствувањето на здруженијата на граѓаните и на политичките партии не можат да бидат насочени кон насилно уривање на уставниот поредок на Републиката и кон поттикнување

нување или повик на воена агресија или разгорување на национална, верска или расна омраза или нетрпеливост (став 3). Забранети се воени или полувоени здруженија што не им припаѓаат на вооружените сили на Република Македонија (став 4).

Според членот 2 од Законот за здруженија на граѓани и фондацииите, („Службен весник на Република Македонија“ бр.31/1998 и 29/2007), граѓаните слободно можат да се здружуваат во здруженија на граѓани и да основаат фондации заради остварување и заштита на економски, социјални, културни, научни, стручни, технички, хуманитарни, образовни, спортски и други права, интереси и уверувања во согласност со Уставот и законот (став 1). Здруженијата на граѓани и фондацииите се непрофитни организации (став 2). Ако во работењето на здруженијата на граѓани и фондацииите се оствари добивка, таа мора да биде употребена исклучително за поддржување и остварување на нивните цели и активности утврдени со статутот (став 3).

Здруженијата на граѓани и фондацииите се правни лица кои овој статус го стекнуваат со упис во регистарот на здруженија на граѓани и фондации кој се води во Централниот регистар и тие не можат да се трансформираат во други видови на правни лица.

Според член 20 од Законот, статутот на Здружение-то покрај другото, содржи одредби кои се однесуваат на стекнувањето и располагањето со имотот, престанок на здружението на граѓани како и постапување со имотот на здружението на граѓани во случај на престанок на здружението, а според член 37 од законот, во статутот на фондацијата покрај другото треба да е уредено прашањето за пренос на имотот на фондацијата во случај на престанок со работа.

Во делот 2 „Престанок на здруженија на граѓани и фондации“ односно во член 52 став 1 од Законот се утврдени случаи кога здружението на граѓани престанува.

Според ставот 2 на овој член лицето кое го застапува здружението на граѓани е должен за околностите од став 1 на овој член да го извести Централниот регистар во рок од 15 дена по нивното настапување.

Според став 3 на наведениот член „врз основа на известувањето од ставот 2 на овој член Централниот регистар донесува решение за бришење на здружението на граѓани од Централниот регистар.

Во ставот 4, пак, од наведениот член е предвидено дека: „Врз основа на решението од ставот 3 на овој член, во случаи во кои не можат да се исполнат условите утврдени со статутот за начинот на користење и поделба на имотот на здружението, заинтересираното лице поведува постапка пред надлежниот суд за начинот на кој ќе се користи имотот на здружението“.

Во членот 53 став 1 од Законот е предвидено дека по престанокот на работата на здружението на граѓани имотот и средствата се користат на начин утврден во статутот на здружението на граѓани.

Во оспорениот став 2 на член 53 од Законот е предвидено дека во случаи во кои не можат да се исполнат условите утврдени со статутот за начинот на користење

на имот и средствата што остануваат по намирување на обврските со престанок на здружението на граѓани, имотот и средствата преминуваат во здружението на граѓани кое ќе го определи соодветното министерство.

Според оспорениот став 3 на член 53 од Законот против решението од став 2 на овој член може да се поднесе жалба до комисијата на Владата на Република Македонија.

Во членот 54 став 1 од Законот се утврдени случаите на престанок на фондацијата, при што според став 2 на овој член лицето кое ја застапува фондацијата е должно за околностите од ставот 1 на овој член да го извести Централниот регистар во рок од 15 дена по нивното настапување.

Според ставот 3 на овој член, врз основа на известувањето на ставот 2 на овој член Централниот регистар донесува решение за бришење на фондацијата од Централниот регистар.

Во ставот 4 на наведениот член е предвидено дека „врз основа на решението од ставот 3 на овој член, во случаи во кои не можат да се исполнат условите со статутот за начинот на користење и поделба на имотот на здружението заинтересираното лице поведува постапка пред надлежниот суд за начинот на кој ќе се подели и ќе се користи имотот на фондацијата“.

Во членот 55 е предвидено дека по престанокот на работата на фондацијата депонираните средства што остануваат по намирување на побарувањата, се распределуваат меѓу лицата кои се овластени за тоа во согласност со статутот.

Во оспорениот член 55 став 3 од Законот е предвидено: „Во случаи во кои не можат да се исполнат условите утврдени со статутот за начинот на распределбата на средствата што остануваат по намирување на побарувањата со престанок на „функцијата“ (треба да стои) фондацијата, средствата се пренесуваат на здружение на граѓани кое ќе го определи соодветното министерство“.

Во оспорениот став 4 на член 55 од Законот е предвидено дека: „Против решението од ставот 3 на овој член може да се поднесе жалба до Комисијата на Владата на Република Македонија“.

Во членот 61 од Законот се утврдени основите за стекнување на предмети, парични средства и имотни права на здруженијата и фондациите кои согласно членот 62 се нивна сопственост.

Тргувајќи од наведените уставни одредби и анализата на Законот за здруженијата на граѓани и фондации произлегува дека здруженијата на граѓани и фондации се непрофитни организации кои се основаат заради остварување и заштита на економски, социјални, културни, научни, стручни техники, хуманитарни и други права, дека овие субјекти стекнуваат статус на правни лица со упис во Регистарот на здруженијата на граѓани и фондации кој се води во Централниот регистар и дека тие не можат да се трансформираат во други видови на правни лица.

Со статутот на здружението односно фондацијата, покрај другото нужно е потребно да се уреди прашањето за пренос на имотот на здружението односно фондацијата во случај на нивниот престанок.

Понатаму, од анализата на одредбите од Законот, кои се однесуваат на престанок на здруженијата на граѓани и фондациите, односно членовите од 52 до 55 од законот кои треба да се гледаат во корелација произлегува дека со нив се уредува прашањето за тоа што со имотот на здруженијата на граѓани и фондации кои ќе престанат, а при тоа не можат да се исполнат условите утврдени во статутот за начинот на користење на имотот и средствата.

Во тие случаи, согласно членот 52 став 4 и членот 54 став 4 од Законот, заинтересираното лице поведува постапка пред надлежниот суд за начинот на кој ќе се подели и користи имотот на здружението, односно фондацијата.

Понатаму, доколку за начинот на користење и поделба на имотот на овие субјекти не се јави заинтересирано лице, односно не се решат имотно правните односи во судска постапка, а со цел имотот, односно средствата да не останат без корисник, согласно оспорениот член 53 ставовите 2 и 3 и член 55 ставовите 3 и 4, имотот и средствата преминуваат во здружението на граѓани кое ќе го определи соодветното министерство, против кое решение допуштена е жалба до Комисијата на Владата на Република Македонија.

Имајќи го предвид наведеното, Судот оцени дека со оспорените одредби од Законот не се доведуваат во прашање одредбите од Уставот кои се однесуваат на правото на граѓаните да можат да основаат здруженија на граѓани, да пристапуваат кон нив и да истапуваат, да управуваат и да располагаат со имотот и средствата на овие здруженија, ниту правото на сопственост, како што смета подносителот. Напротив, Судот смета дека целта на законодавецот со оспорените одредби била да го заштити имотот на одредено здружение, односно фондација кои престанале, а притоа за тој имот не се јавило заинтересирано лице во судска постапка да се разреши ова прашање, на начин што соодветното министерство со решение ќе определи на кое друго здружение ќе преминат средствата.

6. Што се однесува до наводот во иницијативата дека неприфатливо било што според одредбата од член 55 став 3 од Законот средствата на фондацијата по нејзиниот престанок наместо да преминат во друга фондација, преминувале во здружение на граѓани, е прашање за кое Уставниот суд не е надлежен да одлучува.

7. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 од ова решение.

8. Ова решение Судот го донесе со мнозинство во состав од претседателот на Судот д-р Трендафил Ивановски и судиите д-р Наташа Габер-Дамјановска, Исмаил Дарлишта, Лилјана Ингилизова-Ристова, Вера Маркова, Бранко Наумоски, Игор Спировски, д-р Гзиме Старова и д-р Зоран Сулејманов.

У.бр.116/2009

11 ноември 2009 година на Уставниот суд на Република Скопје

Претседател  
на Уставниот суд на Република  
Македонија,  
д-р Трендафил Ивановски, с.р.

2873.

Врз основа на член 25 став 6 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 70/1992), по мое-то гласање против Решението У.бр.116/2009 од 11 ноември 2009 година, го издвојувам и писмено го образложувам следното

### ИЗДВОЕНО МИСЛЕЊЕ

Оспорените ставови од членовите 53 и 55 од Законот се дел од основниот текст на Законот донесен во 1998 година и тие изразуваат јасна концепција на законодавецот за тоа кој ќе одлучи за судбината на имотот на здружение односно фондација во случај на нивен престанок, а не може да се исполнат условите утврдени со статутот за начинот на користење на имотот и средствата – тоа е соодветното министерство, а потоа и комисија на Владата како жалбен орган.

Со измените и дополнувањата на Законот во 2007 година, меѓутоа, законодавецот, за решавање на истата ситуација, промовира една друга концепција, имено, дека врз основа на решението на Централниот регистар за престанок на здружението односно фондацијата, во случаи во кои не може да се исполнат условите утврдени со статут за начинот и поделбата на имотот, заинтересираното лице поведува постапка пред надлежниот суд за начинот на кој ќе се користи имотот на здружението односно фондацијата (изменети и дополнети членови 52 и 54). Ваквото решение е суштински напредок во регулирањето на ова прашање и целосно е во согласност со владеењето на правото.

Јасно е, меѓутоа, дека овие две концепции не може да одат заедно и е загадочно зошто оспорените одредби напосто, и консеквентно, не биле избришани од Законот.

Во светлината на истовременото постоење на овие две концепции што меѓусебно се исклучуваат, во Решението се пристапува кон конструкција на след од, најпрво судски, а потоа управни процесни дејствија за да се оправда овластувањето на извршната власт да одлучи кому, на кое здружение односно фондација, ќе му го пренесе имотот од оние што престанале да постојат. Како што се наведува, мнозинство судии смета дека целта на законодавецот со оспорените одредби била да го заштити имотот на одредено здружение, односно фондација кои престанале, а притоа за тој имот не се јавило заинтересирано лице во судска постапка да се разреши ова прашање! Ваков процедурален след Законот воопшто не пропишува. Оспорените одредби од членовите 53 и 55 не го условуваат овластувањето на министерствата со непостоење на заинтересирано лице, туку со ситуација кога имотот на здружение или фондација што престанале не може да се распореди според наложите утврдени во статутот на тие субјекти. Тоа е истиот услов за надлежноста на судот во смисла на изменетите и дополнети членови 52 и 54 од Законот. Ваквото резонирање сугерира дека судската односно управната надлежност за одлучување во вакви ситуа-

ции не се определува само според природата на односите, туку и во зависност од тоа дали во случајот се јавиле заинтересирани лица за решавање на тие односи, како и дека за едно исто прашање може да постои истовремена судска и управна надлежност. И двете работи, меѓутоа, правно не може да се образложат. Ако постои јавен интерес имотот на престанатите здруженија и фондации во овие ситуации да се распореди на користење дури и кога за таа цел не се јавиле заинтересирани лица, тоа не е основ за пренесување на надлежноста од суд на управен орган. Впрочем, ништо не го спречува соодветното министерство да поведе постапка пред судот како “заинтересирано лице“, во јавен интерес, за распоредување на имотот на здруженија и фондации што престанале да постојат. Мислам дека не треба да докажувам дека ако една работа е во судска надлежност, таа не може да биде истовремено и во управна надлежност.

Оваа концепциска противречност на Законот и нејзиното премостување на изнесените начин во решение-то, за жал, го одвлекува вниманието од суштинскиот проблем, а тој не е дали целите на законодавецот биле добри и дали оспорените одредби добро им служат, туку тоа што со оспорените одредби се дава овластување на органи на извршната власт да располагаат со имот на субјекти во сфера којашто се означува како “невладин сектор“ и во која извршната власт не смее да има одлучувачки овластувања. Со тие одредби органите на извршната власт се поставуваат како супститут на титуларот на овластувањето за одлучување за имотот на невладината организација по нејзиното престанување – а тоа се органите на овие организации кога го донесуваат статутот - односно како титулар на право на располагање со определен имот од посебна природа и за посебни цели. Според оспорените одредби, одлучувањето на министерствата за ова прашање дури ни формално нема карактер на некаво објективно, непристрасно распоредување на имотот, со оглед на тоа што не постојат никакви критериуми што би зборуваале во прилог на тоа (не постои, на пример, конкурс, критериуми за утврдување приоритет на заинтересирани здруженија и слично), туку е прашање на дискреција на органот со која длабоко се завлегува во сферата на слободата на здружувањето од аспект на мешањето на јавната власт во цивилната сфера, но и од аспект на потенцијално загрозување на правото на еднаквост пред законот на субјектите во таа сфера. Без оглед на степенот на зачестеност на ваквите ситуации во реалниот живот, оспорените одредби во принцип му прибавуваат на соодветното министерството сериозна моќ за финансиско инволвирање и влијание во невладиниот сектор, што според суштинското читање на членот 20 од Уставот, не може да се оправда. Оттука, според моето мислење, единствениот уставно и врз владеењето на правото заснован начин за решавање на ситуацијата што ја регулираат оспорените одредби е за судбината на имотот на здруженијата и фондациите да се одлучува во објективизирана и непристрасна постапка пред независен орган или тело. Ниту министерството или комисија на

Владата се независни органи во оваа смисла (дури и кога работат во совршена согласност со закон), ниту дискрецијата која им е дадена со Законот може да го задоволи барањето за објективност и непристрасност. Судот, секако, е таков орган.

Врз основа на изнесеното, сметам дека постоеја основи Судот да поведе постапка и во крајна линија да ги укине оспорените одредби од Законот, со што, покрај нивното елиминирање од правниот поредок како неуставни одредби, ќе се отстранеше и концепциската противречност на Законот во поглед на надлежноста за одлучување за ова прашање.

Скопје, 19.11.2009

Судија  
на Уставниот суд на  
Република Македонија,  
**Игор Спировски**, с.р.

#### **АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 2874.**

Врз основа на член 152 став 1 од Законот за катастар на недвижности ("Службен весник на РМ" бр.40/2008), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности донесе

#### **РЕШЕНИЕ ЗА СТАПУВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА ВОСТАНОВЕН КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ**

Стапува во примена востановениот катастар на недвижности за дел од катастарската општина Бистрица - Општина Битола.

Катастарот на недвижности ќе се применува од 5-тиот ден од денот на објавувањето на ова решение во "Службен весник на Република Македонија".

Со денот на стапување во примена на востановениот катастар на недвижности од став 1 од ова решение, престанува да се применува катастарот на земјиште за дел од КО Бистрица, востановен според Законот за премеј и катастар на земјиштето ("Службен весник на СРМ" бр.34/72 и 13/78).

Бр. 09-18571/1  
25 ноември 2009 година  
Скопје

Директор,  
**Љупчо Георгиевски**, с.р.

#### **АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ НА РМ 2875.**

Врз основа на член 14 точка а) и член 28 став (8) од Законот за електронските комуникации („Сл. весник на Република Македонија“, бр. 13/2005, 14/2007, 55/2007 и 98/2008), Комисијата како орган на Агенцијата за електронски комуникации, на состанокот одржан на ден 5.11.2009 година, донесе

#### **ПРАВИЛНИК ЗА СОДРЖИНАТА И ФОРМАТА НА НОТИФИКАЦИЈАТА, ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПОТВРДАТА ЗА РЕГИСТРАЦИЈА**

##### **I. ОПШТИ ОДРЕДБИ**

###### **Член 1 (Цел)**

Со овој Правилник се пропишува содржината и формата на нотификацијата, потребната документација и потврдата за регистрација, што правните и физички лица во смисла на Законот за трговските друштва („Сл. весник на Република Македонија“, бр.28/2004, 84/2005, 25/2007 и 87/2008) треба да ја достават до Агенцијата за електронски комуникации (во понатамошниот текст: Агенцијата) пред започнување на изградба и/или употреба на јавни електронски комуникациски мрежи и/или обезбедување на јавни електронски комуникациски услуги, менување или прекин во обезбедувањето на јавните електронски комуникациски мрежи и услуги.

##### **II. НОТИФИКАЦИЈА**

###### **Член 2 (Содржина на нотификација)**

(1) Нотификацијата за започнување/менување/прекин на изградба и/или употреба на јавни електронски комуникациски мрежи и/или обезбедување на јавни електронски комуникациски услуги содржи:

(а) основни податоци: име, седиште, даночен број, регистарски број, број на жиро-сметка, податоци за контакт: телефон, факс, e-mail и веб-страница на подносителот на нотификацијата, како и податоци за законскиот застапник на подносителот на нотификацијата со име, адреса, единствен матичен број и податоци за контакт: телефон, факс, e-mail и друг телефон доколку го има;

(б) тип на нотификацијата што се поднесува, за: започнување/менување/прекин;

(в) предвиден датум на започнување/менување/прекин на јавните електронски комуникациски мрежи и/или услуги, кој го означува датумот кога се предвидува јавните електронски комуникациски мрежи и/или услуги да бидат функционално подготвени за да се понудат на јавноста во случај кога се поднесува нотификација за започнување или менување, односно го означува датумот кога се предвидува јавните електронски комуникациски мрежи и/или услуги да бидат нефункционални за јавноста во случај кога се поднесува нотификација за прекин;

(г) обезбедување на јавни комуникациски мрежи, вклучувајќи дали јавните комуникациски мрежи се сопствени или изнајмени, и тоа:

1. јавна кабелска мрежа: локална (во географско нумерациско подрачје), на повеќе од едно географско подрачје или национална. Јавна кабелска мрежа претставува јавна комуникациска мрежа чии сегменти на рбетниот и пристапниот дел се изградени од кабли (од упредени бакарни парици, коаксијални, хибридни коаксијално-оптички и оптички);

2. јавна радиокомуникациска мрежа: локална (во географско нумерациско подрачје), на повеќе од едно географско подрачје или национална. Јавна радиокомуникациска мрежа претставува јавна комуникациска мрежа чии сегменти се базираат на радиофреквенции како преносен медиум (WiFi, WiMax, мобилна 2G, мобилна 3G, ...);

3. сателит, или

4. јавна комбинирана комуникациска мрежа: локална (во географско нумерациско подрачје), на повеќе од едно географско подрачје, национална или вклучува и сателит. Јавна комбинирана комуникациска мрежа претставува јавна комуникациска мрежа чии сегменти се комбинација на јавна кабелска и јавна радиокомуникациска мрежа

(д) листа на јавни електронски комуникациски услуги, а особено:

1. обезбедување на јавно достапни телефонски услуги на фиксна локација за национален и/или меѓународен сообраќај;

2. обезбедување на јавно достапни телефонски услуги во јавна мобилна комуникациска мрежа за национален и/или меѓународен сообраќај;

3. меѓуоператорски услуги за пренос или рутирање на национален и/или меѓународен сообраќај;

4. услуги за пренос на податоци и тоа со: теснопојасен пристап на Интернет (битска брзина помала од 256 kbit/s) или широкопојасен пристап на Интернет (битска брзина еднаква на или поголема од 256 kbit/s);

5. услуги поврзани со радиодифузија, како што се: пренос на терестријални радио програмски сервиси, пренос на терестријални телевизиски програмски сервиси, реемитирање на радио програмски сервиси, реемитирање на телевизиски програмски сервиси;

6. услуги на давање јавна електронска комуникациска мрежа под наем, како што се изнајмени линии или изнајмување на комуникациски капацитети;

(f) подрачјето на кое ќе се врши јавната електронска комуникациска активност;

(е) краток опис на јавните електронски комуникациски мрежи и/или јавните комуникациски услуги, кој содржи опис на физичките (технички) карактеристики на главните елементи и интерфејсот за пристап на мрежата и придружните средства, односно услугата што ќе се обезбедува, како и топологијата, начинот на нивната изведба и технологијата што ќе се користи;

(ж) потребните одобренија од други надлежни органи согласно член 29 од Законот за електронските комуникации и доколку истите се веќе поднесени, соодветниот датум на поднесување за секоја јавна комуникациска мрежа и/или услуга;

(з) изјава од законскиот застапник на подносителот на нотификацијата за вистинитост, точност и целосност на податоците, доказите и другите информации содржани во нотификацијата.

(2) Подносителот на нотификацијата може да нотифицира една или повеќе јавни електронски комуникациски мрежи и/или услуги наведени во став 1 точка (г) и точка (д) на овој член.

(3) Нотификацијата содржи потпис на законскиот застапник овластен во писмена форма и печат на подносителот. Доколку подносителот на нотификацијата претставува група на компании (асоцијација, спојување од неколку фирми, итн.) законскиот застапник мора да биде овластен од сите компании или пак од компанијата која ја има контролната улога во групата.

(4) Нотификација за прекин во обезбедувањето на одредена јавна електронска комуникациска услуга се поднесува во рок не пократок од 30 (триесет) дена пред предложениот прекин на јавната електронска комуникациска услуга. Во тој случај, подносителот на нотификацијата доставува изјава дека ги има известено корисниците на јавната комуникациска услуга за планираниот датум на прекин во обезбедувањето на јавната електронска комуникациска услуга и дека ги има превземено сите мерки согласно Законот за електронските комуникации и подзаконските прописи донесени врз неговата основа.

(5) Во случај на прекин на сите јавни електронски комуникациски услуги, Агенцијата го брише правното и физичкото лице од листата од член 5 став (4) на овој Правилник.

### Член 3

#### (Форма на нотификацијата)

(1) Образецот на нотификацијата од член 2 на овој Правилник е даден во Прилог 1 кој е составен дел на овој Правилник.

(2) Образецот од став 1 на овој член можат да се подигне во Агенцијата или да се преземе од веб-страната на Агенцијата.

### Член 4

#### (Потребна документација)

(1) Кон нотификацијата од член 2 на овој Правилник, се доставува следната потребна документација:

(а) фотокопија од решението за регистрација на подносителот издадено од надлежна институција во Република Македонија, заверена со потпис на лице овластено од подносителот и со печат на подносителот

(доколку подносителот претставува група на компании, асоцијација, спојување на неколку компании, итн., мора да се достави фотокопија од уверение за регистрација за секое правно лице посебно, заедно со структурата на групата);

(б) документ со кој се потврдува статусот на компаниите кои ја сочинуваат групата во случај кога нотификацијата е поднесена од група на компании (асоцијација, спојување на неколку компании, итн.);

(в) документ со кој се потврдува дека законскиот застапник е овластен да ја потпише нотификацијата;

(г) изјава од законскиот застапник во која се наведува дека податоците дадени во нотификацијата се точни и дека се исполнети сите технички, безбедносни и други услови за работење со јавни електронски комуникациски мрежи и за вршење на јавни електронски комуникациски услуги.

### III. ПОСТАПКА ЗА НОТИФИКАЦИЈА

#### Член 5

##### (Доставување на нотификација)

(1) Нотификацијата со потребната документација се доставува до Агенцијата, а во случај на достава по пошта истата се доставува во форма на препорачана пратка.

(2) Доколку Агенцијата утврди дека нотификацијата од член 2 на овој Правилник не ги содржи сите потребни податоци и документација, во рок од 15 (петнаесет) дена од денот на приемот на нотификацијата ќе го извести подносителот да ја дополни нотификацијата со потребните податоци.

(3) Подносителот на нотификацијата ќе ги достави потребните податоци и документација во рок од 15 (петнаесет) дена од денот на приемот на известувањето од Агенцијата.

(4) Доколку подносителот на нотификацијата не ги достави потребните податоци и документација во рок од 15 (петнаесет) дена од денот на приемот на известувањето од Агенцијата, Агенцијата не врши регистрација на нотификацијата во својата службена евиденција.

(5) Подносителот на нотификацијата ја известува Агенцијата за промена на податоците од став (1) точка (а) на член 2 од овој Правилник дадени во нотификацијата во рок не подолг од 30 (триесет) дена од денот на настанатата промена.

#### Член 6

##### (Потврда за регистрација)

(1) Агенцијата врши регистрација на подносителот на нотификацијата со запишување во службената евиденција на Агенцијата во рок од 15 (петнаесет) дена од приемот на нотификацијата, по која ќе му се достави писмена потврда за извршена регистрација.

(2) Потврдата се доставува во рок од 7 (седум) дена од денот на уписот во службената евиденција на Агенцијата или од приемот на барањето на барателот за издавање на таква потврда.

(3) Регистрацијата во Агенцијата не претставува доволен услов за остварување на правата и обврските на операторите или давателите на услуги согласно Законот за електронските комуникации или друг закон. Потврдата за регистрација издадена од Агенцијата сама по себе не создава права или обврски согласно Законот за електронските комуникации, доколку не бидат исполнети другите услови предвидени со Законот за електронските комуникации и друг закон.

(4) Агенцијата согласно издадените потврди за регистрација на својата веб страна ќе објави листа на правни и физички лица кои имаат намера да вршат јавни електронски комуникациски мрежи и/или услуги.

(5) Доколку подносителот на нотификацијата не започне со вршење на услугите во рокот наведен во нотификацијата или не ја извести Агенцијата за промена на датумот за започнување, се брише од листата на правни и физички лица кои имаат намера да вршат јавни електронски комуникациски услуги.

### IV. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

#### Член 7

Операторите на јавни електронски комуникациски мрежи и давателите на јавни електронски комуникациски услуги, како и сите правни и физички лица запишани во службената евиденција на нотифицирани субјекти на Агенцијата, во рок од 3 (три) месеци од денот на влегување во сила на овој правилник доставуваат до Агенцијата пополнет образец на нотификација согласно став (1) на член 3 од овој Правилник.

#### Член 8

Со денот на влегување во сила на овој Правилник, престанува да важи Правилникот за содржината и формата на нотификацијата, потребната документација и потврдата за регистрација („Сл. Весник на РМ“, бр. 58/2005 и 72/2006).

#### Член 9

Овој Правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

По неговото влегување во сила, овој Правилник ќе биде објавен на веб-страната на Агенцијата.

Бр. 11-38/7  
5 ноември 2009 година  
Скопје

Претседател на комисијата  
на Агенцијата за електронски  
комуникации,  
**Софче Јовановска, с.р.**

ПРИЛОГ 1

АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ

ул. „Димитрие Чуповски“ бр. 13, Скопје

Република Македонија

тел: +389 23 289 200

факс: +389 23 224 611

е-mail: [contact@aec.mk](mailto:contact@aec.mk)

даночен број: 4030005556148

**НОТИФИКАЦИЈА****ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ЈАВНИ ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИСКИ МРЕЖИ И/ИЛИ  
УСЛУГИ**\_\_\_\_\_  
(датум на поднесување)Бр. \_\_\_\_\_  
(пополнува Агенцијата)**ОСНОВНИ ПОДАТОЦИ**Пополнува физичко лице<sup>1</sup>

|               |  |
|---------------|--|
| Име и презиме |  |
| Адреса        |  |
| Матичен број  |  |

Пополнува правно лице

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Фирма (полно име) <sup>2</sup> |  |
| Фирма (скратено име)           |  |
| Седиште                        |  |
| Даночен број                   |  |
| Регистерски број/ ЕМБС         |  |
| Жиро-сметка                    |  |
| Телефон                        |  |
| Факс                           |  |
| е-mail                         |  |
| Веб-страна                     |  |

1 Физичко лице во смисла на Законот за трговските друштва („Сл. весник на РМ“, бр. 28/2004, 84/2005, 25/2007 и 87/2008)

2 Доколку подносителот на нотификацијата претставува група на компании (асоцијација, спојување од неколку фирми, конзорциум, итн.), податоците за седиштето и информациите за контакт, како и фотокопии од судските регистрации мораат да се достават за секоја компанија посебно која ја сочинува групата



### Јавна комбинирана комуникациска мрежа

|                          |                          |                                              |                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|----------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Локална (во географско нумерациско подрачје) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | На повеќе од едно географски подрачја        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Национална                                   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Вклучува и сателит                           | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

### 2. ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ЈАВНИ ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИСКИ УСЛУГИ

Со х се означува типот на нотификација впишан пред јавната електронска комуникациска услуга за која што се доставува нотификацијата. Се впишува предвидениот датум на започнување/менување/прекин на обезбедување на јавната комуникациска услуга. Се впишува географското подрачје на кое ќе се обезбедува јавната комуникациска услуга.

| Тип на нотификација | Започнување | Менување | прекин | Предвиден датум на започнување/менување/прекин | Географско подрачје |
|---------------------|-------------|----------|--------|------------------------------------------------|---------------------|
|                     |             |          |        |                                                |                     |
|                     |             |          |        |                                                |                     |

### Јавно достапни телефонски услуги на фиксна локација

|                          |                          |                       |                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Национален сообраќај  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Меѓународен сообраќај | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

### Јавно достапни телефонски услуги на во јавна мобилна комуникациска мрежа

|                          |                          |                      |                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Национален сообраќај | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|--------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------|

|                          |                          |                          |                       |  |  |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|--|--|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Меѓународен сообраќај |  |  |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|--|--|

**Меѓуоператорски услуги**

|                          |                          |                          |                                              |  |  |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------------------------|--|--|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Пренос или рутирање на национален сообраќај  |  |  |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Пренос или рутирање на меѓународен сообраќај |  |  |

**Услуги за пренос на податоци**

|                          |                          |                          |                                                                   |  |  |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------|--|--|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Тесно-појасен пристап на Интернет<br>(битска брзина < 256 kbit/s) |  |  |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Широкопојасен пристап на Интернет<br>(битска брзина ≥ 256 kbit/s) |  |  |

**Услуги поврзани со радиодифузија**

|                          |                          |                          |                                                           |  |  |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------|--|--|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Пренос на терестријални радио програмски<br>сервиси       |  |  |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Пренос на терестријални телевизиски<br>програмски сервиси |  |  |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Реемитирање на радио програмски сервиси                   |  |  |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Реемитирање на телевизиски програмски<br>сервиси          |  |  |

**Услуги на давање јавна електронска комуникациска мрежа под наем**


|                          |                          |                          |                                         |  |  |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|--|--|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Изнајмени линии                         |  |  |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Изнајмување на комуникациски капацитети |  |  |

**Други услуги**

|                          |                          |                          |                                                           |  |  |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------|--|--|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Други видови на услуги<br>(да се опише видот на услугата) |  |  |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------|--|--|

### 3. КРАТОК ОПИС НА ЈАВНИТЕ ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИСКИ МРЕЖИ ИЛИЛИ УСЛУГИ

Се опишуваат физичките (технички) карактеристики на главните елементи и интерфејсот за пристап на мрежата и придружните средства, односно услугата што ќе се обезбедува, како и топологијата, начинот на нивната изведба и технологијата што ќе се користи.



**4. ДРУГИ ПОТРЕБНИ ОДОБРЕНИЈА**

За секоја јавна комуникациска мрежа и/или услуга да се наведат потребните одобренија од други надлежни органи согласно член 29 од Законот за електронските комуникации и доколку истите се веќе поднесени, соодветниот датум на поднесување.

| Вид на одобрение                            | Поднесено барање за одобрение            |                          |
|---------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|
|                                             | Да                                       | Не                       |
| Одобрение за градење                        | <input type="checkbox"/><br>датум: _____ | <input type="checkbox"/> |
| Одобрение за употреба                       | <input type="checkbox"/><br>датум: _____ | <input type="checkbox"/> |
| Одобрение за радиофреквенции                | <input type="checkbox"/><br>датум: _____ | <input type="checkbox"/> |
| Друго (да се наведе називот на одобрението) | <input type="checkbox"/><br>датум: _____ | <input type="checkbox"/> |

**5. ПОДАТОЦИ ЗА ЗАКОНСКИОТ ЗАСТАПНИК**

Да се приложи документација како доказ дека законскиот застапник на корпорацијата или друго правно лице постапува согласно даденото овластување.

|                |       |                    |
|----------------|-------|--------------------|
| Име и презиме  | _____ |                    |
| Фирма/позиција | _____ |                    |
| Матичен број   | _____ |                    |
| Адреса         | _____ |                    |
| Телефон        | _____ | Факс _____         |
| e-mail         | _____ | Друг телефон _____ |

## 6. ПРИЛОЗИ

1. Фотокопија од регистрацијата на правното лице, \_\_\_\_\_ страници<sup>1</sup>
2. Документ(и) со кој(и) се потврдува овластувањето на законскиот застапник за потпишување на нотификацијата, \_\_\_\_\_ страници;
3. Документ(и) со кои се потврдува статусот на компаниите кои ја сочинуваат групата (доколку нотификацијата ја доставува група на компании (асоцијација, спојување, конзорциум, итн.) \_\_\_\_\_ страници;
4. Друго (да се наведе):  
\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ страници;  
\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ страници;  
\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ страници;  
\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ страници.

### ИЗЈАВА НА ЗАКОНСКИОТ ЗАСТАПНИК

Со ова потврдувам дека податоците, доказите и другите информации содржани во оваа нотификација и сите прилози кон истата се вистинити, точни и целосни заклучно со датумот на истата и дека ги исполнуваат условите предвидени со член 28 од Законот за електронските комуникации („Службен весник на Република Македонија“, бр. 13/2005, 14/2007, 55/2007 и 98/2008).

\_\_\_\_\_  
(потпис)

\_\_\_\_\_  
(име, презиме)  
(М.П.)

\_\_\_\_\_  
(позиција)

<sup>1</sup> Правилото од фуснотата 2 на овој Образец се однесува и на документацијата од овој дел

2876.

Врз основа на член 14 точка а), а во врска со член 79 од Законот за електронските комуникации („Службен весник на Република Македонија“, бр. 13/2005, 14/2007, 55/2007 и 98/2008), Комисијата како орган на Агенцијата за електронски комуникации на состанокот одржан на ден 5.11.2009 година, донесе

## **П Р А В И Л Н И К ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА БРОЕВИ И СЕРИИ НА БРОЕВИ ОД ПЛАНОТ ЗА НУМЕРАЦИЈА**

### **I. ОПШТИ ОДРЕДБИ**

#### **Член 1**

##### **Предмет**

Со овој правилник се пропишува начинот и постапката за доделување на броеви и серии на броеви од Планот за нумерација на јавните комуникациски мрежи и услуги на Република Македонија (во понатамошниот текст: План за нумерација), формата и содржината на барањето за доделување на броеви и серии на броеви и податоците што се приложуваат кон барањето, како и начинот на одземање на доделени броеви и серии на броеви.

#### **Член 2**

##### **Цел**

Со овој правилник се има за цел да се обезбеди ефикасно управување со нумерациските ресурси за јавните телефонски мрежи и јавните телефонски услуги, како и доделување на броеви и серии на броеви на флексибилен, транспарентен и недискриминаторски начин во интерес на заштита и промоција на конкуренцијата на пазарот.

### **II. НАЧИН НА ДОДЕЛУВАЊЕ НА БРОЕВИ И СЕРИИ НА БРОЕВИ**

#### **Член 3**

##### **Надлежност**

(1) Агенцијата за електронски комуникации (во натамошниот текст: Агенција) доделува броеви и серии на броеви од Планот за нумерација на оператори на јавни телефонски мрежи и/или даватели на јавни телефонски услуги во Република Македонија.

(2) Операторите на јавни телефонски мрежи и/или давателите на јавни телефонски услуги од став (1) на овој член можат броевите и сериите на броеви доделени од страна на Агенцијата да ги даваат на користење на своите крајни корисници.

#### **Член 4**

##### **Доделување на претплатнички броеви во географски нумерациски подрачја**

(1) Агенцијата доделува 7-цифрени и 6-цифрени претплатнички броеви во географски нумерациски подрачја (географски броеви) во серии на броеви со големина од 1.000, 10.000 и 100.000 броеви на оператори на јавни телефонски мрежи и даватели на јавно достапни телефонски услуги на фиксна локација во географското нумерациско подрачје каде што истите ќе се стават во употреба.

(2) Операторите на јавни телефонски мрежи и/или давателите на јавно достапни телефонски услуги од став (1) на овој член, броевите и сериите на броеви доделени од страна на Агенцијата ги даваат на користење на своите претплатници.

(3) 7-цифрени претплатнички броеви во серии географски броеви со големина од 1.000, 10.000 и 100.000 броеви се доделуваат на оператори на јавни телефонски мрежи и даватели на јавно достапни телефонски услуги на фиксна локација во географското нумерациско подрачје со НДК со вредност 2 - Скопје.

(4) 6-цифрени претплатнички броеви во серии географски броеви со големина од 1.000, 10.000 и 100.000 броеви се доделуваат на оператори на јавни телефонски мрежи и даватели на јавно достапни телефонски услуги на фиксна локација во географските нумерациски подрачја со НДК со вредност различна од 2 – за сите географски нумерациски подрачја освен Скопје.

#### **Член 5**

##### **Доделување на скратени броеви во географски нумерациски подрачја, односно во негеографски нумерациски подрачја за јавни мобилни комуникациски мрежи и/или услуги**

(1) Агенцијата доделува скратени броеви со должина од 4 цифри за географски нумерациски подрачја со 6-цифрени претплатнички броеви, односно за негеографски нумерациски подрачја за јавни мобилни комуникациски мрежи и/или услуги и скратени броеви со должина од 5 цифри за географски нумерациски подрачја со 7-цифрени претплатнички броеви на оператори на јавни телефонски мрежи и даватели на јавно достапни телефонски услуги на фиксна локација, односно во јавни мобилни комуникациски мрежи.

(2) Броевите од став (1) на овој член се доделуваат поединечно.

(3) Операторите на јавни телефонски мрежи и/или давателите на јавно достапни телефонски услуги од став (1) на овој член, скратените броеви во географски нумерациски подрачја, односно во негеографски нумерациски подрачја за јавни мобилни комуникациски мрежи и/или услуги, доделени од страна на Агенцијата, ги даваат на користење на своите претплатници.

(4) Оператор на јавна телефонска мрежа и/или давател на јавно достапни телефонски услуги не може да промени, односно одземе претходно доделен скратен број на свој претплатник без претходно да ја извести Агенцијата за причините за промената, односно одземањето.

(5) Оператор на јавна телефонска мрежа и/или давател на јавно достапни телефонски услуги може да наплатува надомест за административните трошоци за скратен број од својот претплатник на кого му доделил скратен број на користење, што на годишно ниво не смее да биде зголемен за повеќе од 20% од годишниот надоместок што операторот на јавна телефонска мрежа и/или давателот на јавно достапни телефонски услуги го плаќа на Агенцијата за користење на доделени скратени броеви во географски нумерациски подрачја, односно негеографски нумерациски подрачја за јавни мобилни комуникациски мрежи и/или услуги.

**Член 6****Доделување на негеографски броеви од серијата 05 и серијата 08**

(1) Агенцијата доделува негеографски броеви од серијата 05 и од серијата 08 на оператори на јавни телефонски мрежи и/или даватели на јавни телефонски услуги, поединечно или во блокови на броеви од 10 броеви.

(2) Операторите на јавни телефонски мрежи и/или давателите на јавни телефонски услуги од став (1) на овој член, негеографските броеви од серијата 05, односно од серијата 08 доделени од страна на Агенцијата, ги даваат на користење на своите претплатници-даватели на услуги.

(3) Оператор на јавна телефонска мрежа и/или давател на јавни телефонски услуги не може да промени, односно одземе претходно доделен негеографски број од серијата 05, односно од серијата 08 на свој претплатник-давател на услуги без претходно да ја извести Агенцијата за причините за промената, односно одземањето.

(4) Оператор на јавна телефонска мрежа и/или давател на јавни телефонски услуги може да наплатава надомест за административните трошоци за негеографски број од серијата 05, односно од серијата 08, од својот претплатник на кого му го доделил на користење, што на годишно ниво не смее да биде зголемен за повеќе од 20% од годишниот надоместок што операторот на јавна телефонска мрежа и/или давателот на јавни телефонски услуги го плаќа на Агенцијата за користење на доделени негеографски броеви од серијата 05, односно од серијата 08.

**Член 7****Доделување на претплатнички броеви во негеографски нумерациски подрачја за јавни мобилни комуникациски мрежи и/или услуги**

(1) Агенцијата доделува претплатнички броеви во негеографски нумерациски подрачја за јавни мобилни комуникациски мрежи и/или услуги со НДК 7x на оператори на јавни мобилни електронски комуникациски мрежи и/или даватели на јавни телефонски услуги во јавни мобилни комуникациски мрежи.

(2) Операторите на јавни мобилни електронски комуникациски мрежи и/или давателите на јавни телефонски услуги во јавни мобилни комуникациски мрежи од став (1) на овој член, броевите и сериите на броеви доделени од страна на Агенцијата ги даваат на користење на своите претплатници.

(3) Претплатничките броеви од став (1) на овој член се доделуваат во серии на броеви од 1.000, 10.000 и 100.000 броеви.

**Член 8****Доделување на скратени броеви за услуги хармонизирани на европско ниво и за услуги од национално општествено значење**

(1) По исклучок на одредбата од член 3 став (1) на овој правилник, националниот скратен број 112 за итни повици, националните скратени броеви од серијата 116 (хуз) за хармонизирани услуги од општествено значење и националните скратени броеви од серијата 19(х) за услуги од национално општествено значење утврдени во членовите 15 и 16 од Планот за нумерација, Агенцијата ги доделува на правни лица кои обезбедуваат услуги од општествено значење.

(2) Националните скратени броеви од серијата 118(х), Агенцијата ги доделува на определените даватели на универзална услуга за обезбедување на телефонска служба за информации од целосниот телефонски именик.

(3) Скратените броеви од ставовите (1) и (2) на овој член се доделуваат поединечно.

**Член 9****Доделување на броеви за услуги за грижа на корисници**

Броевите од сериите 12, 17 и 18 за услуги за грижа на корисници на операторите на јавни телефонски мрежи и/или давателите на јавни телефонски услуги, Агенцијата ги доделува поединечно.

**Член 10****Доделување на броеви за посебни услуги**

(1) Агенцијата доделува серија на броеви за посебни услуги, со почетни две цифри 14 во рамките на нумерациските подрачја кои ги користи операторот на јавна телефонска мрежа и/или давателот на јавни телефонски услуги.

(2) Поединечните броеви од серијата 14, операторите на јавни телефонски мрежи и/или давателите на јавни телефонски услуги не можат да ги доделуваат на крајните корисници како претплатнички броеви.

(3) Броевите од серијата 14 се доделуваат групно како цела серија.

**Член 11****Доделување на кодови на сигнализациски точки**

(1) Агенцијата доделува кодови на меѓународни и национални сигнализациски точки во согласност со препораките Q.704 и Q.708 на МУТ-Т на оператори на јавни телефонски мрежи и даватели на јавни телефонски услуги.

(2) Кодовите на меѓународните и националните сигнализациски точки се доделуваат поединечно.

**III. ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ БРОВЕИ И СЕРИИ НА БРОВЕИ****Член 12****Барање за доделување броеви и серии на броеви**

(1) Агенцијата ги доделува броевите и сериите на броеви од Планот за нумерација врз основа на барање за доделување на броеви и серии на броеви поднесено од оператор на јавна телефонска мрежа и/или давател на јавни телефонски услуги. Барањето се доставува во архивата на Агенцијата, а во случај на достава по пошта, истото се доставува како препорачана пратка.

(2) Барањето од став (1) на овој член се доставува до Агенцијата најдоцна 15 дена пред планираниот почеток за користење на бараните броеви или серии на броеви.

(3) Доколку барањето од став (1) на овој член не е комплетно или не ги содржи податоците утврдени со овој правилник, Агенцијата, за тоа, писмено ќе го извести подносителот на барањето и ќе му определи рок кој не може да биде пократок од 8 (осум) дена од денот на приемот на писменото известување, да ги отстрани утврдените неправилности. Доколку подносителот на барањето не постапи по писменото известување на Агенцијата, ќе се смета како барањето воопшто и да не било поднесено.

## Член 13

**Решение за доделување броеви и серии на броеви**

(1) Директорот на Агенцијата ќе донесе решение за доделување на броеви и серии на броеви од Планот за нумерација во рок од 15 дена од денот на приемот на комплетното барање за доделување на броеви и серии на броеви.

(2) Решението од став (1) на овој член особено содржи:

- податоци за носителот на правото за користење на доделените броеви и серии на броеви;
- доделени броеви и серии на броеви;
- услови за користење на доделените броеви и серии на броеви;
- висината и начинот на плаќање на надоместокот за користење на доделените броеви и серии на броеви.

(3) Директорот на Агенцијата, во рокот определен во став (1) на овој член може да донесе решение со кое ќе го одбие барањето за доделување на броеви и серии на броеви, доколку се исполнети условите утврдени во член 79 став (4) од Законот за електронските комуникации.

(4) Операторите на јавни телефонски мрежи се должни во рок од 5 (пет) работни дена од приемот на известување од оператор-интерконекциски партнер дека операторот-интерконекциски партнер има добиено решение за доделување на броеви и серии на броеви од Агенцијата да ја ажурира својата табела за рутирање на повици кон тие броеви од неговата мрежа.

## Член 14

**Измена на решение за доделени броеви и серии на броеви**

Директорот на Агенцијата може да донесе решение за измена на претходно донесено решение за доделување на броеви и серии на броеви под услови и на начин утврден во член 81 од Законот за електронските комуникации.

## Член 15

**Отстапување на доделени броеви и серии на броеви**

Носителот на право за користење на доделени броеви и серии на броеви, согласно член 80 од Законот за електронските комуникации може да ги отстапи доделените броеви и серии на броеви заедно со активноста под услов новиот носител да ги задоволува барањата за користење на броевите и сериите на броеви со добиеното решение од директорот на Агенцијата.

## Член 16

**Одземање на доделени броеви и серии на броеви**

(1) Директорот на Агенцијата може да донесе решение за одземање на доделените броеви и серии на броеви под услови и на начин утврден во член 82 од Законот за електронските комуникации.

(2) Агенцијата може наново да додели броеви и серии на броеви што биле претходно одземени на барање што е поднесено најмалку 6 (шест) месеци по датумот на одземање.

**IV. ФОРМА И СОДРЖИНА НА БАРАЊЕТО ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА БРОЕВИ И СЕРИИ НА БРОЕВИ**

## Член 17

**Форма на барањето за доделување броеви и серии на броеви**

(1) Барањето за доделување на броеви и серии на броеви може да биде:

а) барање за доделување на нумерациски ресурси од Планот за нумерација по прв пат;

б) барање за доделување на дополнителен број/броеви;

в) барање за промена на доделен број/броеви;

г) барање за промена на носител на правото за користење на доделен број/броеви, или

д) барање за повлекување на доделен број/броеви.

(2) Образецот на барањето е даден во прилог на овој правилник и е негов составен дел.

(3) Образецот од став (1) на овој член може да се подигне од Агенцијата или да се преземе од веб-страницата на Агенцијата.

## Член 18

**Содржина на барањето за доделување броеви и серии на броеви**

Барањето за доделување броеви и серии на броеви содржи:

а) основни податоци за подносителот на барањето;

б) податоци за вид на барањето согласно член 17 став (1) од овој правилник;

в) вид, количина и намена на користење на нумерациските ресурси што се бараат и тоа за:

- серии на претплатнички броеви во географски нумерациски подрачја;

- скратен број во географско нумерациско подрачје;

- серии на претплатнички броеви во негеографски нумерациски подрачја за јавни мобилни комуникациски мрежи и/или услуги;

- скратен број во негеографски нумерациски подрачја за јавни мобилни комуникациски мрежи и/или услуги;

- скратен број на оператор на јавна телефонска мрежа -13(a);

- скратен број на оператор на јавна телефонска мрежа за услуги за грижа за корисниците – 12a(bcd), 17a(bcd), 18a(bcd);

- серија на броеви за посебни услуги – 14;

- код за избор на оператор – 10ab;

- негеографски броеви од серијата 05 за телефонски услуги со посебна цена на чинење;

- негеографски броеви од серијата 08 за телефонски услуги;

- национални скратени броеви за услуги хармонизирани на европско ниво;

- код на меѓународна сигнализациона точка;

- код на национална сигнализациона точка;

г) планиран датум на започнување со користење на нумерациските ресурси;

д) датум до кој подносителот на барањето планира да ги користи доделените нумерациски ресурси.

## Член 19

**Потребни документи**

(1) Кон барањето се приложуваат следните документи:

а) копија од решение за упис на основање и/или тековна состојба на правното лице издадено од Централен Регистар на Република Македонија;

б) при првото барање на нумерациски ресурси од Планот за нумерација на јавните комуникациски мрежи и услуги на Република Македонија треба да се достави пополнет формулар со податоци за операторот на јавна телефонска мрежа за употреба на ЦБП системот во согласност со „Правилникот за преносливост на броеви“ и URL за тестни веб-сервиси согласно документот „Технички опис на трансакциите и комуникацискиот интерфејс помеѓу ЦБП системот и операторите“;

в) при промена на носител на правото за користење на доделени нумерациски ресурси, постојниот носител на правото за користење на доделен број/броеви го доставува барањето за промена на носител на правото за користење на доделен број/броеви со изјава дека ги отстапува правата и обврските што произлегуваат од доделениот број/броеви на новиот носител на правото за користење на доделен број/броеви. Новиот носител на правото за користење на доделен број/броеви доставува основни податоци од точка 1. на образецот на барањето, изјава дека ги прифаќа правата и обврските што произлегуваат од доделениот број/броеви и документи-те од алинеја а) на овој член;

- г) доказ за уплатена административна такса, и
- д) податоци за законскиот застапник.

(2) Барањето содржи потпис на законскиот застапник и печат на подносителот на барањето.

## V. ОБВРСКА ЗА ДОСТАВУВАЊЕ НА ИЗВЕШТАЈ И ОБЈАВУВАЊЕ НА ПОДАТОЦИ

### Член 20 Извештај

(1) Операторите на јавните телефонски мрежи и давателите на јавни телефонски услуги на кои им се доделени броеви и серии на броеви, доставуваат до Агенцијата годишен извештај за користењето на доделените броеви и серии на броеви.

(2) Годишниот извештај од став (1) на овој член се доставува најдоцна до 1-ви февруари во тековната година и содржи информации за секоја доделена серија на броеви со состојбата на 31 декември од претходната година, како што се:

- а) распределба на сериите на броеви по услуги;
- б) процентуален дел на броеви во активна употреба;
- в) процентуален дел на броеви кои се резервирани, но не се во активна употреба;
- г) процентуален дел на броеви пренесени од (port-in) и пренесени на (port-out) други оператори на јавни телефонски мрежи или даватели на јавни телефонски услуги;
- д) прогноза за искористеност на серијата на броеви за наредната година, и
- ѓ) други информации поврзани со користењето на броевите на барање од Агенцијата.

### Член 21 Објавување на податоци

Агенцијата на својата веб страна објавува податоци за:

- 1) доделени броеви и серии на броеви;
- 2) носители на доделени броеви и серии на броеви;
- 3) исполнување на обврската за плаќање на надоместокот за користење на доделените броеви и серии на броеви;
- 4) слободни броеви и серии на броеви.

## VI. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

### Член 22 Преодни одредби

(1) Крајните корисници на кои Агенцијата им има доделено скратен број во географско нумерациско подрачје треба во рок не подолг од 6 (шест) месеци од денот на влегување во сила на овој правилник да го отстапат правото на користење на доделениот скратен број на оператор на јавна телефонска мрежа и/или давател на јавни телефонски услуги.

(2) Крајните корисници на кои Агенцијата им има доделено негеографски броеви од серијата 05 и серијата 08 треба во рок не подолг од 6 (шест) месеци од денот на влегување во сила на овој правилник да го отстапат правото на користење на доделените броеви на оператор на јавна телефонска мрежа и/или давател на јавни телефонски услуги.

(3) Крајните корисници од ставовите (1) и (2) на овој член до Агенцијата доставуваат барање за промена на носител на правото за користење на доделен број и истото треба да содржи:

а) изјава на постојниот носител дека го отстапува правото за користење на доделениот број на оператор на јавна телефонска мрежа или давател на јавни телефонски услуги, и

б) согласност на оператор на јавна телефонска мрежа или давател на јавни телефонски услуги дека го превзема правото за користење на доделениот број.

(4) Операторот на јавна телефонска мрежа или давателот на јавни телефонски услуги истиот скратен број во географски нумерациски подрачја, односно истиот број од серијата 05 или 08, го доделува на истиот свој краен корисник на кого што Агенцијата му го имала доделено на користење, при тоа обезбедувајќи континуитет во опслужувањето на бројот.

(5) Операторот на јавна телефонска мрежа или давателот на јавни телефонски услуги започнува со наплата на надомест за користење на скратен број во географски нумерациски подрачја согласно член 5 став (5) на овој правилник, односно негеографски број од серијата 05 или од серијата 08 согласно член 6 став (5) на овој правилник, од својот краен корисник од датумот утврден во решението за отстапување на број донесено од директорот на Агенцијата.

(6) Доколку во роковите утврдени во ставовите (1) и (2) од овој член не се изврши отстапување на правото на користење на доделените броеви, на крајните корисници од ставовите (1) и (2) на овој член, доделените броеви ќе им бидат одземени.

### Член 23 Завршни одредби

(1) Со денот на влегување во сила на овој правилник, престанува да важи Правилникот за содржината и формата на барањето за доделување на броеви и серии на броеви и податоците што се приложуваат кон барањето („Службен весник на Република Македонија“ бр. 58/2005 и 72/2006).

(2) Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на неговото објавување во „Службен весник на Република Македонија“.

По влегувањето во сила, овој правилник ќе биде објавен и на веб-страната на Агенцијата за електронски комуникации.

Бр. 11-38/9  
5 ноември 2009 година  
Скопје

Претседател на комисијата  
на Агенцијата за електронски  
комуникации,  
**Софче Јовановска, с.р.**

ПРИЛОГ

До

**АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ**  
ул. „Димитрие Чуповски“ бр.13  
1000 Скопје

Врз основа на член 79 од Законот за електронските комуникации („Службен весник на Република Македонија“, бр. 13/2005, 14/2007, 55/2007 и 98/2008) поднесувам:

**БАРАЊЕ**  
за доделување на броеви / серија на броеви

**1. ОСНОВНИ ПОДАТОЦИ**

Пополнува физичко лице\*

|               |  |
|---------------|--|
| Име и презиме |  |
| Адреса        |  |
| Матичен број  |  |

\* Физичко лице во смисла на Законот за трговските друштва („Сл. весник на РМ“, бр. 28/2004, 84/2005, 25/2007 и 87/2008)

Пополнува правно лице

|                        |  |
|------------------------|--|
| Фирма (полно име)      |  |
| Фирма (скратено име)   |  |
| Седиште                |  |
| Даночен број           |  |
| Регистерски број/ ЕМБС |  |
| Жиро-сметка            |  |
| Телефон                |  |
| Факс                   |  |
| e-mail                 |  |
| Веб-страна             |  |

**2. ВИД НА БАРАЊЕТО**

- ☐ Прв пат барам број/броеви (да се пополни 3.а, 3.б, 3.в, 3.г, 3.д, 3.ѓ, 3.е или 3.ж)
- ☐ Барам дополнителен број/броеви (да се пополни 3.а, 3.б, 3.в, 3.г, 3.д, 3.ѓ, 3.е или 3.ж)
- ☐ Барам промена на број/броеви (да се пополни 3.з)
- ☐ Барам промена на носител на право за користење на број/броеви (да се пополни 3.с)
- ☐ Барам повлекување на доделен број/броеви (да се пополни 3.и)

### 3. БРОЕВИ/СЕРИЈА НА БРОЕВИ

#### 3.а. Серија на претплатнички броеви во: (да се заокружи редниот број)

- I. географски нумерациски подрачја  
 II. негеографски нумерациски подрачја за јавни мобилни комуникациски мрежи и/или услуги

| Нумерациско подрачје | НДК | Серија | Рутирачки код (RC) | Број на серии |         |          | Датум на започнување со користење |
|----------------------|-----|--------|--------------------|---------------|---------|----------|-----------------------------------|
|                      |     |        |                    | X1.000        | X10.000 | X100.000 |                                   |
|                      |     |        |                    |               |         |          |                                   |
|                      |     |        |                    |               |         |          |                                   |

Датум до кој подносителот на барањето планира да ја користи доделената серија на броеви \_\_\_\_\_.

#### 3.б. Скратен број во: (да се заокружи редниот број)

- I. географски нумерациски подрачја– НДК + 15ху(z)  
 II. негеографски нумерациски подрачја за јавни мобилни комуникациски мрежи и/или услуги– НДК + 15ху(z)

| НДК | Скратен број | Опис на услуга | Датум на започнување со користење |
|-----|--------------|----------------|-----------------------------------|
|     |              |                |                                   |
|     |              |                |                                   |

Датум до кој подносителот на барањето планира да го користи доделениот број \_\_\_\_\_.

#### 3.в. Скратен број на оператор на јавна телефонска мрежа за: (да се заокружи редниот број)

- I. сопствени потреби - 13(a)  
 II. грижа за корисници - 12a(bcd), 17a(bcd), 18a(bcd)

| Скратен број | Опис на услугата | Датум на започнување со користење |
|--------------|------------------|-----------------------------------|
|              |                  |                                   |
|              |                  |                                   |

Датум до кој подносителот на барањето планира да го користи доделениот број \_\_\_\_\_.

#### 3. г. Негеографски броеви од: (да се заокружи редниот број)

- I. серијата 05 за телефонски услуги со посебна цена на чинење  
 II. серијата 08 за телефонски услуги

| Негеографски број | Назив на услугата | Опис на услугата | Начин на тарифирање | Услугата е наменета за возрасни (да/ не) | Датум на започнување со користење |
|-------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------------------------------|-----------------------------------|
|                   |                   |                  |                     |                                          |                                   |
|                   |                   |                  |                     |                                          |                                   |

Датум до кој подносителот на барањето планира да го користи доделениот број \_\_\_\_\_.

#### 3.д. Серија броеви 14 за посебни услуги

| Серија броеви 14 за посебни услуги | Датум на започнување со користење |
|------------------------------------|-----------------------------------|
|                                    |                                   |

Датум до кој подносителот на барањето планира да ја користи доделената серија \_\_\_\_\_.

**3.ѓ. Национални скратени броеви за услуги хармонизирани на европско ниво**

| Скратен број | Опис на услугата | Датум на започнување со користење |
|--------------|------------------|-----------------------------------|
|              |                  |                                   |

Датум до кој подносителот на барањето планира да го користи доделениот број \_\_\_\_\_.

**3.е. Код за сигнализациска точка:** (да се заокружи редниот број)**I. меѓународна сигнализациска точка****II. национална сигнализациска точка**

- единствено име на сигнализациската точка кое може да содржи информација за локацијата (град) (само за реден број 3.е.I.)
- природа за употреба во мрежата (може да има повеќе од една функција):
  - STP
  - SCCP relay
- производител на сигнализациската точка/тип
- физичка адреса на сигнализациската точка
- датум на ставање во работа на сигнализациската точка (месец/година)
- идентификација на најмалку една од планираните сигнализациски релации (само за реден број 3.е.I.):
  - име и адреса на далечната сигнализациска точка
  - локација на далечната сигнализациска точка
  - ISPC на далечната сигнализациска точка

**3.ж. Код за избор на оператор – 10 | | |** (се внесува вредност на ab)

Датум на започнување со користење \_\_\_\_\_.

Датум до кој подносителот на барањето планира да го користи доделениот код \_\_\_\_\_.

**3.з. Промена на броеви/серија на броеви**

Молам да извршите замена на броевите/ серија на броеви:

\_\_\_\_\_ со: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ со: \_\_\_\_\_

Датум кога ќе биде извршена промената: \_\_\_\_\_.

Причина за промената: \_\_\_\_\_.

**3.с. Промена на носител на правото за користење на доделени броеви/серија на броеви**

Молам да извршите промена на носител на правото за користење на доделените броеви/ серија на броеви:

\_\_\_\_\_

од

\_\_\_\_\_

(име на стариот носител на правото за користење на доделен број/серија на броеви и адреса)  
на \_\_\_\_\_

(име на новиот носител на правото за користење на доделен број/серија на броеви и адреса)

Датум кога ќе биде извршена промената: \_\_\_\_\_.

Причина за промената: \_\_\_\_\_.

### **3.и. Повлекување на доделени броеви/серија на броеви**

Молам да извршите повлекување на доделените броеви/ серија на броеви:

Датум кога ќе биде извршено повлекувањето: \_\_\_\_\_.

Причина за повлекувањето: \_\_\_\_\_.

## **4. ДРУГИ ПОДАТОЦИ И ПРИЛОЗИ**

а. Копија на решение за упис на основање и/или Тековна состојба на правното лице издадени од Централниот Регистар на Република Македонија;

б. При првото барање на нумерациски ресурси од Планот за нумерација на јавните комуникациски мрежи и услуги на Република Македонија треба да се достави пополнет формулар со податоци за операторот на јавна комуникациска мрежа за употреба на ЦБП системот во согласност со „Правилникот за преносливост на броеви“ и URL за тестни веб-сервиси согласно документот „Технички опис на трансакциите и комуникацискиот интерфејс помеѓу ЦБП системот и операторите“;

в. При промена на носител на правото за користење на доделени нумерациски ресурси, постојниот носител на правото за користење на доделен број/бројеви го доставува барањето за промена на носител на правото за користење на доделен број/бројеви со изјава дека ги отстапува правата и обврските што произлегуваат од доделениот број/бројеви на новиот носител на правото за користење на доделен број/бројеви. Новиот носител на правото за користење на доделен број/бројеви доставува основни податоци од точка 1. на овој образец и согласност дека ги прифаќа правата и обврските што произлегуваат од доделениот број/бројеви и документите од алинеја а) на оваа точка, и

г. Доказ за уплатена административна такса.

## **5. ПОДАТОЦИ НА ЗАКОНСКИОТ ЗАСТАПНИК**

|                |                          |
|----------------|--------------------------|
| Име и презиме  | _____                    |
| Фирма/позиција | _____                    |
| Матичен број   | _____                    |
| Адреса         | _____                    |
| Телефон        | _____ Факс _____         |
| e-mail         | _____ Друг телефон _____ |

\_\_\_\_\_  
(потпис)  
(М.П.)

2877.

Врз основа на член 14 точка а) и член 77 од Законот за електронските комуникации ("Службен весник на Република Македонија" број 13/2005, 14/2007, 55/2007 и 98/2008), Комисијата како орган на Агенцијата за електронски комуникации, на состанокот одржан на ден 5.11.2009 година, донесе

## **П Л А Н ЗА НУМЕРАЦИЈА НА ЈАВНИТЕ КОМУНИКАЦИСКИ МРЕЖИ И УСЛУГИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

### **Член 1 (Предмет)**

(1) Со Планот за нумерација на јавните комуникациски мрежи и услуги на Република Македонија (во натамошниот текст: План за нумерација) се утврдува структурата, должината и намената на броевите за пристап до јавни телефонски мрежи и јавни телефонски услуги во Република Македонија.

(2) Планот за нумерација содржи:

а) нумерациски ресурси што идентификуваат мрежни завршни точки на јавни електронски комуникациски мрежи;

б) нумерациски ресурси што идентификуваат одредени услуги што се обезбедуваат преку јавни електронски комуникациски мрежи;

в) код за избор на оператор;

г) кодови за идентификација на издавачи на кредитни картички поврзани со електронски комуникациски услуги;

д) кодови за ДМИУ мрежи,

е) кодови на мрежа поврзана со мобилни мрежи и мобилни услуги, и

ж) кодови на сигнализационски точки.

(3) Нумерациските ресурси од став (2) точка а) и точка б) на овој член се:

а) нумерациски ресурси дефинирани во согласност со препораката E.164 - „Меѓународен план за нумерација за јавни телекомуникациски услуги“ на МУТ-Т, и

б) национални скратени броеви.

(4) Одредбите од Планот за нумерација не се однесуваат на јавни услуги за испраќање на SMS/MMS пораки.

### **Член 2 (Цел)**

Со Планот за нумерација се има за цел да се обезбеди:

а) развој на јавно достапни телефонски услуги на не-дискриминаторна основа, со примена на принципот за технолошка неутралност;

б) транспарентност за крајните корисници во врска со видот на телефонските услуги што се обезбедуваат и наплатата на истите;

в) можност за избор или предизбор на оператор;

г) имплементација на национални скратени броеви за услуги за итни повизи и други услуги хармонизирани на Европско ниво;

д) имплементација на национални скратени броеви за услуги од јавен интерес на национално ниво;

е) доволен нумерациски простор за идни потреби;

ж) овозможување на преносливост на број во Република Македонија.

### **Член 3 (Дефиниции и кратенки)**

Одделни изрази употребени во Планот за нумерација го имаат следново значење:

а) серија на броеви претставува непрекината низа на последователни броеви од Планот за нумерација подредени по растечки редослед. Блок на броеви претставува група од броеви кои може, но не мора да се подредени;

б) МУТ – Меѓународна Унија за Телекомуникации (ITU-International Telecommunications Union);

в) МУТ-Т - Меѓународна Унија за Телекомуникации – Сектор за стандардизација;

г) МОС - Меѓународна Организација за Стандардизација (ISO-International Standardisation Organisation);

д) МЕК – Меѓународна Електротехничка Комисија (IEC – International Electrotechnical Commission);

е) ДМИУ – Дигитална Мрежа за Интегрирани Услуги (ISDN – Integrated Services Digital Network);

ж) Префикс (Prefix) е индикатор кој се состои од една или повеќе цифри и овозможува избор на различни типови на броеви (на пр. локални, национални и меѓународни), транзитни мрежи и/или услуги;

з) Меѓународен префикс (International prefix) претставува цифра која ја бира повикувачкиот претплатник кога повикува претплатник во друга држава за да добие пристап во автоматска појдовна меѓународна преносничка опрема;

и) Национален префикс (National prefix) претставува цифра која ја бира повикувачкиот претплатник кога повикува претплатник во својата држава, но вон неговото нумерациско подрачје;

л) Код на држава (Country code) претставува комбинација од една, две или три цифри кој ја карактеризира државата на повиканиот претплатник;

м) Претплатнички број (SN – Subscriber Number) претставува број кој треба да биде избран или повикан за да се добие претплатникот во иста локална мрежа или нумерациско подрачје;

н) Национален број (NSN – National (Significant) Number) претставува број што треба да биде избран по националниот префикс за да се добие претплатник во истата држава во или вон истата локална мрежа или нумерациско подрачје. Националниот број се состои од националниот дестинациски код (НДК) и од претплатничкиот број;

о) Зелен број (Green Number) претставува негеографски број за кој целокупниот надоместок за сообраќајот остварен кон овој број се плаќа од страна на повиканата страна;

п) Син број (Blue Number) претставува негеографски број за кој надоместокот за сообраќајот остварен кон овој број се плаќа делумно од страна на повикувачот и делумно од повиканата страна според однапред утврден сооднос;

р) Меѓународен број (International Number) претставува број кој се бира после меѓународниот префикс за да се добие претплатник во друга држава. Меѓународниот број се состои од код на држава на бараната земја после кој доаѓа националниот број на повиканиот претплатник;

с) Национален дестинациски код (НДК) (NDC-National Destination Code) претставува кодно поле во Планот за нумерација, кое комбинирано со претплатничкиот број го сочинува националниот број содржан во меѓународниот број. Со НДК се врши селекција на мрежа и/или нумерациско подрачје.

НДК може да биде декадна цифра или комбинација од декадни цифри (без никаков префикс) кој го карактеризира нумерациското подрачје во државата.

НДК треба да се вметне пред повиканиот претплатнички број кога повикувачкиот и повиканиот број се во различни нумерациски подрачја.

НДК во ДМИУ е идентичен со Преноснички Код (ПК) во телефонската мрежа.

т) Мрежен Индикатор (NI - Network Indicator) е двобитно поле во Сигнализацискиот Информациски Октет (SIO) од сигналната информациска единица кое обезбедува разлика помеѓу националните и меѓународните пораки;

њ) Номадска карактеристика на број претставува можност националниот број во географски нумерациски подрачја да има локациска независност при која крајниот корисник може да се регистрира на било која мрежна завршна точка во мрежата на операторот што го опслужува крајниот корисник.

#### Член 4

##### (Содржина на Планот за нумерација)

(1) Во Планот за нумерација се содржани следните нумерациски ресурси:

- а) меѓународен префикс;
- б) национален префикс;
- в) национални броеви (NSN);
- г) национални скратени броеви;
- д) код за избор на оператор;
- ѓ) кодови за идентификација на издавачи на кредитни картички поврзани со електронски комуникациски услуги;
- е) кодови за ДМИУ мрежи;
- ж) кодови на мрежа поврзана со мобилни мрежи и мобилни услуги, и
- з) кодови на сигнализациски точки.

(2) Броевите од Планот за нумерација се користат од крајните корисници за започнување и воспоставување на повик кон мрежните завршни точки на јавни телефонски мрежи или за пристап до јавни телефонски услуги или телефонски услуги со посебни содржини.

#### Член 5

##### (Меѓународен број)

(1) Меѓународниот број го содржи кодот на држава-та и националниот број. Согласно препораката E.164 - „Меѓународен план за нумерација за јавни телекомуникациски услуги“ на МУТ-Т, за Република Македонија е доделен код на држава 389.


(2) Меѓународни повици и повици до меѓународни телефонски услуги и меѓународни телефонски мрежи се остваруваат со користење на меѓународен префикс пред кодот на државата доделен од МУТ и националниот број од Планот за нумерација на државата. Во Република Македонија меѓународниот префикс е 00.

#### Член 6

##### (Национален број)

(1) Национални повици се остваруваат со користење на националниот префикс пред националниот број. Во Република Македонија националниот префикс е 0.

(2) Националниот број е секвенца со должина од 8 цифри од типот XYABCDEF, каде првите цифри (X или XY) го прикажуваат НДК, додека останатите цифри го прикажуваат претплатничкиот број.



(3) НДК е секвенца со променлива должина која што содржи информација за крајниот корисник за географското подрачје каде што се наоѓа повиканата мрежна завршна точка, видот на телефонските услуги што се обезбедуваат и наплатата за истите, како и информација за рутирање на повикот.

(4) Во зависност од значењето и обликот на НДК, националните броеви можат да бидат во следните категории:

а) претплатнички броеви во географски нумерациски подрачја (географски броеви), при што НДК содржи информација за географското подрачје каде што е лоцирана мрежната завршна точка (НДК за географски нумерациски подрачја);

б) претплатнички броеви во негеографски нумерациски подрачја за јавни мобилни комуникациски мрежи и/или услуги, при што НДК покажува дека услугата се обезбедува на подвижни локации преку јавна мобилна комуникациска мрежа;

в) негеографски броеви, различни од оние во негеографските нумерациски подрачја за јавните мобилни комуникациски мрежи и/или услуги, при што НДК содржи информација за видот на телефонската услуга што се обезбедува и наплатата за истата.

(5) Должината на НДК изнесува 1 цифра за претплатнички броеви со должина 7 цифри или 2 цифри за претплатнички броеви со должина 6 цифри.

(6) НДК може да има прва цифра со следната намена:

- 1 резервиран за идни потреби во Планот за нумерација
- 2 географски броеви со 7-цифрени претплатнички броеви
- 3 географски броеви со 6-цифрени претплатнички броеви
- 4 географски броеви со 6-цифрени претплатнички броеви
- 5 негеографски броеви за услуги со посебна цена на чинење на услугата (услуги со поделба на приходи – revenue share services, услуги со посебна тарифа – premium rate services, услуги со додадена вредност – value added services, итн.)

6 резервиран за идни потреби во Планот за нумерација

7 негеографски броеви за јавни мобилни комуникациски мрежи и/или услуги

8 негеографски броеви за услуги (услуги на бесплатен повик (зелени броеви) – freephone services (green numbers), услуги со поделба на трошоци (сини броеви) – share cost services (blue numbers), итн.)

9 резервиран за идни потреби во Планот за нумерација

(7) Првата цифра на националните скратени броеви за услуги хармонизирани на европско ниво и за услуги од национално општествено значење е 1 и се бираат без национален префикс и НДК.

(8) Структурата на националните скратени броеви е како што следи:

11A(B)CD за услуги хармонизирани на европско ниво

19A за услуги од национално општествено значење

(9) Блоковите серии на национални броеви со почетна цифра 1, 6 и 9 се резервирани за идни потреби во Планот за нумерација.

(10) Кодовите за избор на оператор се со облик 10ab и се со должина 2 цифри. ab е код на операторот што се нотифицирал како оператор на јавна телефонска мрежа или давател на јавна телефонска услуга. ab можат да бидат било кои цифри од 0 до 9.

#### Член 7

##### (Бирање на броевите од Планот за нумерација)

(1) Планот за нумерација во Република Македонија е од отворен тип. Повик се започнува со бирање на претплатнички број или со бирање на национален префикс и национален број или со бирање на национален скратен број или со бирање на скратен број во географ-

ски нумерациски подрачја или со бирање на скратен број во негеографски нумерациски подрачја за јавни мобилни комуникациски мрежи и/или услуги.

(2) Надвор од границите на Република Македонија, повик кон броеви од Планот за нумерација на Република Македонија се започнува со бирање на меѓународниот префикс на државата од каде што се започнува повикот, следен со код на држава за Република Македонија и национален број.

(3) Повик кон претплатник на друга држава се започнува со бирање на меѓународниот префикс 00, следен со кодот на државата и националниот број од Планот за нумерација на државата на повиканиот претплатник.

(4) Повик со код за избор на оператор во постапка со еден чекор се започнува со бирање на кодот за избор на оператор 10ab, следен со:

а) меѓународниот префикс 00, код на државата и националниот број на повиканиот претплатник, за меѓународен повик, или

б) националниот префикс 0 и националниот број на повиканиот претплатник, за национален повик.

(5) Повик со предизбор на оператор се започнува според правилото од став (1) на овој член за национален повик или според правилото од став (3) на овој член за меѓународен повик.

#### Член 8

##### (НДК во географски нумерациски подрачја)

(1) Националните дестинациски (преноснички) кодови (НДК) со прва цифра 2, 3 и 4 наменети за географските нумерациски подрачја со 7-цифрени и 6-цифрени претплатнички броеви во Планот за нумерација се распоредени на следниот начин:

- 2 Скопје
- 30 резерва
- 31 Куманово, Кратово, Крива Паланка
- 32 Штип, Свети Николе, Пробиштип, Радовиш
- 33 Кочани, Винаца, Делчево, Берово, Пехчево
- 34 Гевгелија, Струмица, Валандово, Дојран
- 35-39 резерва
- 40-41 резерва
- 42 Гостивар
- 43 Велес, Неготино, Кавадарци
- 44 Тетово
- 45 Кичево, Македонски Брод
- 46 Охрид, Струга, Дебар
- 47 Битола, Демир Хисар, Ресен
- 48 Прилеп, Крушево
- 49 резерва

#### Член 9

##### (Претплатнички броеви во географски нумерациски подрачја)

(1) Должината на претплатничките броеви во географските нумерациски подрачја изнесува 7 цифри за НДК со должина 1 цифра и 6 цифри за НДК со должина 2 цифри и се наменети за пристап до јавни електронски комуникациски мрежи и/или услуги на фиксна локација во географското нумерациско подрачје каде што истите ќе се стават во употреба. Првата цифра на претплатничкиот број може да биде од 2 до 9.

(2) Доделените национални броеви во географски нумерациски подрачја можат да имаат номадска карактеристика.


(3) Повик кон претплатнички број во географско нумерациско подрачје мора целосно да заврши на географското подрачје на кое што му припаѓа соодветниот

НДК, освен во случаи кога повикот е пренасочен кон друга мрежна завршна точка, при што повикувачкиот претплатник што го започнува повикот не мора да бира дополнителна секвенца броеви и ја плаќа онаа тарифа што одговара на повик кон соодветен национален број во географско нумерациско подрачје.

#### Член 10

##### (Скратени броеви во географски нумерациски подрачја)

(1) Скратените броеви во географски нумерациски подрачја можат да бидат со должина 4 цифри за географски нумерациски подрачја со 6-цифрени претплатнички броеви и со должина 5 цифри за географски нумерациски подрачја со 7-цифрени претплатнички броеви.



(2) Почетните две цифри на скратените броеви во географски нумерациски подрачја се 15.

(3) Скратените броеви во географски нумерациски подрачја од претплатнички броеви во географски нумерациски подрачја можат да се бираат директно без НДК, при што се добива претплатникот со скратен број во истото географско нумерациско подрачје или со НДК, при што се добива претплатникот со скратен број во соодветното географско нумерациско подрачје што одговара на НДК.


(4) Скратените броеви во географски нумерациски подрачја од претплатнички броеви во негеографски нумерациски подрачја за јавни мобилни комуникациски мрежи и/или услуги можат да се бираат директно без НДК, при што се добива претплатникот со скратен број во географското нумерациско подрачје каде што моментално е лоциран повикувачкиот претплатник или со НДК, при што се добива претплатникот со скратен број во соодветното географско нумерациско подрачје што одговара на НДК.

(5) Скратените броеви во географски нумерациски подрачја имаат идентичен третман како претплатничките броеви во географски нумерациски подрачја.

#### Член 11

##### (Скратени броеви во негеографски нумерациски подрачја за јавни мобилни комуникациски мрежи и/или услуги)

(1) Скратените броеви во негеографски нумерациски подрачја за јавни мобилни комуникациски мрежи и/или услуги се со должина 4 цифри.



(2) Почетните две цифри на скратените броеви во негеографски нумерациски подрачја за јавни мобилни комуникациски мрежи и/или услуги се 15.

(3) Скратените броеви во негеографски нумерациски подрачја за јавни мобилни комуникациски мрежи и/или услуги се бираат со НДК.

(4) Скратените броеви во негеографски нумераци-ски подрачја за јавни мобилни комуникациски мрежи и/или услуги имаат идентичен третман како претплат-ничките броеви во негеографски нумерациски подрачја за јавни мобилни комуникациски мрежи и/или услуги.

#### Член 12

##### (Негеографски броеви од серијата 05)

(1) Негеографските броеви од серијата 05 се наме-нети за телефонски услуги со посебна цена на чинење на услугата (услуги со поделба на приходи – revenue share services, услуги со посебна тарифа – premium rate services, услуги со додадена вредност – value added services, итн.). Содржината на услугите со посебна цена на чинење може да биде: забава, игри, натпревари и квизови, различни информации (општи, деловни, маркетинг, услужни, итн.), забава за возрасни, dial-up пристап на Интернет, итн.

(2) Негеографските броеви од серијата 05 не можат да се користат за обезбедување на други јавни теле-фонски услуги, вклучително и започнување на меѓуна-родни повици.

(3) Операторите на јавни телефонски мрежи и дава-телите на јавни телефонски услуги можат доделените негеографски броеви од серијата 05 да ги користат за обезбедување на сопствени услуги со посебна цена на чинење, како и да ги даваат на користење на даватели на услуги со посебна цена на чинење, врз основа на склучен договор.

(4) Во договорот што давателот на услуга со посеб-на цена на чинење го склучува со оператор на јавна те-лефонска мрежа, меѓу другото, се утврдува начинот на пристап до давателот на услуги со посебна цена на чи-нење, дали ќе биде овозможен пристап и на претплат-ници од мрежи на други оператори, како и цената на услугата.

(5) Структурата на негеографски број од серијата 05 за телефонски услуги со посебна цена на чинење е:

5xy abcde

при што x означува начин на тарифирање на услу-гата, y означува за која популација е наменета услугата со посебна цена на чинење и тоа:

|                 |                                      |
|-----------------|--------------------------------------|
| x = 1           | резерва                              |
| x = 2,3,4       | услуга со тарифирање по настан       |
| x = 5,6,7,8,9,0 | услуга со тарифирање по времетраење  |
| xy = 00         | услуга во живо за забава за возрасни |

a abcde можат да бидат било кои цифри од 0 до 9.

#### Член 13

##### (Негеографски броеви од серијата 08)

(1) Негеографските броеви од серијата 08 се наменети за телефонски услуги (услуги на бесплатен повик (зелени броеви) – freephone services (green numbers), услуги со поделба на трошоци (сини броеви) – share cost services (blue numbers), итн.) преку интелегентни платформи.

(2) Структурата на негеографски број од серијата 08 за телефонски услуги е:

8xy abcde

при што xy го означуваат начинот на тарифирање на услугата, a abcde можат да бидат било кои цифри од 0 до 9.

(3) Зелен број има структура 0800 abcde (xy = 00).

(4) Син број има структура 08xy abcde каде xy се различни од 00.

(5) Операторите на јавни телефонски мрежи можат доделените негеографски броеви од серијата 08 да ги користат за обезбедување на сопствени услуги, како и да ги даваат на користење на даватели на услуги, врз основа на склучен договор.

(6) Давателот на услуга во договорот со операторот на јавна телефонска мрежа што го опслужува негеограф-скиот број од серијата 08 треба да се изјасни дали сака да им биде овозможен пристап до бројот и на претплат-ници од телефонски мрежи на други оператори.

(7) Давателите на јавни телефонски услуги можат до-делените негеографски броеви од серијата 08 да ги кори-стат за обезбедување на сопствени телефонски услуги.

(8) Зелен број може да се користи за завршување на повик на мрежна завршна точка на давателот на услу-ги, како и за започнување на национален или меѓунаро-ден повик во два чекори.

(9) Зелен број со структура 08009abcd може да се ко-ристи за започнување на национален или меѓународен повик во два чекори за така наречените услуги за индирек-тен пристап преку интелегентни платформи, како што се услугите „Директно Дома (Direct Home)“ или услугите што се плаќаат со виртуелни или pre-paid картички. При-стап до услугата се обезбедува после автентикација на по-викувачката страна. Модалитетот на автентикација го ут-врдува давателот на услуга (код за идентификација, PIN, итн.). Пристапот до интелегентната платформа е беспла-тен за повикувачката страна. Наплатата за воспоставува-ње на национален или меѓународен повик е од иденти-фикуваната повикувачка страна, во согласност со цените и модалитетот на наплата што ги воспоставил давателот на јавната телефонска услуга.

(10) Син број може да се користи за пристап до услу-ги за кои трошоците за повикот се делат помеѓу повику-вачката страна и давателот на услуга преку син број, при што од повикувачката страна не смее да се наплати износ повисок од цената на локален повик во мрежата на ист оператор за повици од претплатнички броеви во географски нумерациски подрачја, односно цената за повик во иста мрежа (on-net) за повици од претплатнич-ки броеви во негеографски нумерациски подрачја за мобилни комуникациски мрежи и/или услуги.

#### Член 14

##### (Претплатнички броеви во негеографски нумерациски подрачја за јавни мобилни комуникациски мрежи и/или услуги)

(1) Претплатничките броеви во негеографски нуме-рациски подрачја за јавни мобилни комуникациски мрежи и/или услуги со НДК 7x се со должина 6 цифри и се наменети за пристап до јавни мобилни електрон-ски комуникациски мрежи и/или услуги. Првата цифра на претплатничкиот број може да биде од 2 до 9.

(2) Повик кон претплатнички број во негеографско нумерациско подрачје за јавни мобилни комуникаци-ски мрежи и/или услуги мора целосно да заврши на мрежната завршна точка што ја идентификува претп-латничкиот број во негеографското нумерациско по-драчје за јавни мобилни комуникациски мрежи и/или услуги, освен во случаи кога повикот е пренасочен кон друга мрежна завршна точка, при што повикувачкиот претплатник што го започнува повикот не мора да бира дополнителна секвенца броеви и ја плаќа онаа тарифа што одговара на повик кон соодветен национален број во негеографски нумерациски подрачја за јавни мобил-ни комуникациски мрежи и/или услуги.

## Член 15

**(Национални скратени броеви за услуги  
хармонизирани на европско ниво)**

(1) Националните скратени броеви за услуги хармонизирани на европско ниво можат да бидат со должина 3, 4 или 6 цифри.

(2) Националните скратени броеви за услуги хармонизирани на европско ниво можат да бидат за:

- а) итни повици;
- б) хармонизирани услуги од општествено значење, или
- в) услуги за телефонски служби за информации.

(3) Согласно Одлуката на Европската Комисија 91/396/ЕЕС од 29 Јули 1991 за воведување на единствен европски број за итни повици, единствениот број за итни повици хармонизиран на европско ниво е 112 и е со должина 3 цифри.

(4) Начинот на користење и времето на спроведување на националниот скратен број 112 за итни повици го пропишува Владата на Република Македонија.

(5) Согласно Одлуката на Европската Комисија 2007/116/ЕС од 15 Февруари 2007 за резервирање на национална серија на броеви со почетни цифри 116 за хармонизирани броеви за хармонизирани услуги од општествено значење, која е изменета и дополнета со Одлуката на Европската Комисија 2007/698/ЕС од 29 Октомври 2007, националните скратени броеви во серијата 116(xyz) можат да се користат за хармонизирани услуги од општествено значење.

(6) Хармонизирана услуга од општествено значење е услуга која што е од особено значење за посетителите од странски држави и задоволува специфични општествени потреби, особено оние што се однесуваат на здравјето и безбедноста на граѓаните или на одредена група граѓани или им помага на граѓаните во неволја.

(7) Броевите од серијата 116(xyz) можат да се користат доколку:

- а) услугата обезбедува информација или помош или соопштение или било каква комбинација од претходното;
- б) услугата е отворена за сите граѓани без дополнителни барања или претходна регистрација;
- в) услугата е временски неограничена (24x7);
- г) услугата се нуди бесплатно за корисниците и никакви претходни плаќања се предуслов за користење на услугата, и
- д) за време на повикот забрането е: рекламирање, забава, маркетинг или продажба или за идна продажба на комерцијални услуги.

(8) Должината на броевите од серијата 116(xyz) изнесува 6 цифри и истите можат да се користат единствено за завршување на повик на мрежна завршна точка на територијата на Република Македонија.

(9) Операторите на јавни телефонски мрежи и давателите на јавни телефонски услуги се должни на корисниците да им обезбедат бесплатен пристап до бројот 112 и броевите од серијата 116(xyz).

(10) Броевите од серијата 116(xyz) имаат третман на зелени броеви.

(11) Броевите од серијата 118(x) се наменети за давателите на универзална услуга за телефонска служба за информации од целосниот телефонски именик определени од страна на Агенцијата за електронски комуникации во постапка согласно Законот за електронски комуникации, каде x го идентификува соодветниот давател на универзална услуга за телефонска служба за информации од целосниот телефонски именик.

(12) Телефонската служба за информации од целосниот телефонски именик преку броевите од серијата 118(x) обезбедува податоци од целосниот телефонски именик за сите крајни корисници, вклучувајќи ги и корисниците на јавните телефонски говорници, и тоа:

а) пристап до телефонската служба за информации и самата услуга се обезбедува преку телефон или SMS пораки;

б) пристап до телефонската служба за информации евозможен и од други држави; или

в) се обезбедува воспоставување на повик со претплатникот чии податоци повикувачката страна ги побарала.

## Член 16

**(Национални скратени броеви за услуги  
од национално општествено значење)**

(1) Броевите од серијата 19(x) се национални скратени броеви за услуги од национално општествено значење и се наменети за обезбедување на услуги од мрежни завршни точки на територијата на Република Македонија, како што се:

- а) безбедност на граѓаните;
- б) медицинска помош;
- в) известување и управување со кризни состојби.

(2) Броевите од серијата 19(x) се со должина 3 цифри.

(3) За повици до разни видови служби за итни услуги, кои покрај бројот 112, ќе бидат на располагање следните броеви:

- 191 резерва
- 192 Полиција
- 193 Противпожарна служба
- 194 Брза помош
- 195 Центар за известување и тревожење

(4) Операторите на јавни телефонски мрежи и давателите на јавни телефонски услуги се должни на корисниците да им обезбедат бесплатен пристап до броевите од серијата 19(x), за  $2 \leq x \leq 5$ .

(5) За услуги за помош на пат може да се користи бројот

- 196 Служба за помош на пат

(6) За услуги од општествено значење на располагање се следните броеви:

- 197 Царинска управа
- 198 Управа за јавни приходи
- 199 Министерство за внатрешни работи
- 190 Агенција за електронски комуникации

(7) Операторите на јавни телефонски мрежи и давателите на јавни телефонски услуги се должни на корисниците да им обезбедат бесплатен пристап до броевите од серијата 19(x), за  $7 \leq x \leq 9$  и  $x=0$ .

(8) Национални скратени броеви за услуги од национално општествено значење се бираат без национален префикс и НДК (ПК) од телефонските мрежи на сите оператори.

## Член 17

**(Скратени броеви за сопствени потреби на  
оператори на јавни телефонски мрежи)**

(1) Серијата броеви 13а е наменета за скратени броеви за сопствени потреби на операторите на јавните телефонски мрежи.

(2) Броевите се со должина од 3 цифри.

(3) Операторите на јавни телефонски мрежи можат да ја користат оваа серија на броеви за специјални интерно дефинирани услуги.

(4) Крајни корисници немаат пристап до овие броеви.

## Член 18

**(Скратени броеви за услуги за грижа за корисници)**

(1) Броевите од сериите 12, 17 и 18 се употребуваат за услуги за грижа за корисниците на операторите на јавните телефонски мрежи. Услуги за грижа за корисниците можат да бидат: пријавување на дефекти, служба за информации од телефонскиот именик на операторот, говорна пошта, надополнување на кредит, проверка на состојба на телефонска сметка и други слични услуги на операторите на јавните телефонски мрежи утврдени од Агенцијата.

(2) Броевите од сериите 12, 17 и 18 можат да бидат со должина од 3 до 6 цифри.

(3) За географски нумерациски подрачја броевите од сериите 12, 17 и 18 се бираат без национален префикс и НДК во рамките на мрежите на операторите на кои се доделени и помеѓу различни оператори. Броевите од серијата 12 можат да бидат достапни само за корисниците на операторот на кој му се доделени и притоа исти броеви можат да се доделуваат на повеќе оператори. Броевите од сериите 17 и 18 се достапни од сите мрежи со кои операторот на кој му се доделени има договор за интерконекција во кој е регулиран пристапот до поединечни броеви.

(4) За негеографски нумерациски подрачја броевите од сериите 12, 17 и 18 се бираат со национален префикс и НДК меѓу различни оператори на јавни телефонски мрежи, а во рамки на мрежата на операторот на кој се доделени со или без национален префикс и НДК во зависност од изборот на операторот.

## Член 19

**(Серија броеви за посебни услуги)**

(1) Серијата броеви за посебни услуги е со почетни две цифри 14 во рамките на нумерациските подрачја кои ги користи операторот на јавна телефонска мрежа.

(2) Броевите од серијата 14 можат да се користат за:

а) обезбедување на услуги со додадена вредност (value added services);

б) обезбедување на содржина (content-based services);

в) обезбедување на услуги со делење на приход (revenue-sharing services);

г) услуги со посебна цена на чинење (premium rate services);

д) услуги базирани на сесија;

ѓ) услуги за реализација на трансакции и

е) слични услуги.

(3) По почетните две цифри 14, операторот на јавна телефонска мрежа може да употребува произволен број на цифри и/или алфа карактери.

(4) До броевите од серијата 14 можат да имаат пристап само крајни корисници од мрежата на операторот на јавна телефонска мрежа на кој му се доделени овие броеви.

## Член 20

**(Кодови за идентификација на издавачи на кредитни картички поврзани со електронски комуникациски услуги)**

Кодовите за идентификација на издавачи на кредитни картички поврзани со електронски комуникациски услуги се во согласност со препораката E.118 - „Меѓународни телекомуникациски картички за наплата“ на МУТ-Т.

## Член 21

**(Кодови за ДМИУ мрежи)**

Кодовите за идентификација на ДМИУ мрежи за идентификација на мрежи каде давателот е одговорен за управување на затворени кориснички групи се во согласност со препораката E.167 - „Кодови за идентификација на ДМИУ мрежи“ на МУТ-Т.

## Член 22

**(Кодови на мрежа поврзана со мобилни мрежи и мобилни услуги)**

Кодовите на мобилни мрежи за идентификација на мобилни терминали и мобилни корисници се во согласност со препораката E.212 - „Меѓународен план за идентификација на мобилните терминали и мобилните корисници“ на МУТ-Т и во согласност со стандардот ETS 300 523 на МОС, под код на држава 294 за Република Македонија и со препораката E.214 - „Structure of the land mobile global title for the signalling connection control part (SCCP)“ на МУТ-Т.

## Член 23

**(Кодови на сигнализационски точки)**

(1) Планот за нумерација за кодовите на сигнализационските точки е во согласност со препораките Q.704 - „Сигнализационски мрежни функции и пораки“ на МУТ-Т и Q.708 - „Процедури за доделување на кодови на меѓународни сигнализационски точки“ на МУТ-Т.

(2) Кодовите на меѓународните сигнализационски точки се користат за идентификација на меѓународните сигнализационски точки во меѓународните сигнализационски мрежи, кои што се определени со вредност на мрежниот индикатор NI=00 (INAT0). Кодовите на националните сигнализационски точки ги означуваат сигнализационските точки во националната сигнализационска рамнина, која што е определена со вредност на мрежниот индикатор NI=10 (NAT0) и се користи за поврзување на национално ниво. Кодовите на националните сигнализационски точки определени со вредност на мрежниот индикатор NI=11 (NAT1) можат да се користат за интерни потреби на операторите во сопствените сигнализационски мрежи.

(3) Кодовите на национални сигнализационски точки се со структура 3-6-5 бита, кои ги означуваат сигнализационските точки во сигнализационската мрежа на операторот на јавна комуникациска мрежа.

(4) Кодовите на меѓународни сигнализационски точки се со структура 3-8-3 бита, од кои првите три бита означуваат географска зона во светот, второто поле од осум бита означува географско подрачје или мрежа во зоната, а третото поле од три бита означува сигнализационска точка во географското подрачје или мрежата.

(5) Кодовите на меѓународните сигнализационски точки се распределени како што следи:

2-220-x

5-220-x

6-220-x

## Член 24

**(Завршни одредби)**

(1) Со денот на влегување во сила на овој План за нумерација, престанува да важи Планот за нумерација на јавните комуникациски мрежи и услуги на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“, бр. 58/2005, 31/2007, 145/2007, 52/2008 и 87/2008).

(2) Планот за нумерација влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

По влегувањето во сила, Планот за нумерација ќе биде објавен и на веб-страницата на Агенцијата.

Бр. 11-38/8  
5 ноември 2009 година  
Скопје

Претседател на комисијата  
на Агенцијата за електронски  
комуникации,  
**Софче Јовановска, с.р.**

**АГЕНЦИЈА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОДЗЕМЕН  
ИМОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**  
2878.

**И С П Р А В К А**  
**НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА**  
**НА ОБРАЗЕЦОТ НА СЛУЖБЕНАТА ЛЕГИТИМА-**  
**ЦИЈА, НАЧИНОТ НА НЕЈЗИНОТО ИЗДАВАЊЕ И**  
**ОДЗЕМАЊЕ НА ВРАБОТЕНИТЕ ВО АГЕНЦИЈАТА**  
**ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОДЗЕМЕН ИМОТ**

Во „Службен весник на РМ“ бр.142 од 25 ноември 2009 година, е направена техничка грешка во Образец бр.1 на последната страница од Правилникот каде под логото на Агенцијата наместо: „Македонија“ треба да стои: „Република Македонија“.



Агенцијата за управување со одземен имот

**ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ  
НА МАКЕДОНИЈА**

2879.

Врз основа на член 56, став 1, точка 14 од Законот за здравственото осигурување („Службен весник на Република Македонија“ број 25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009 и 67/2009), Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија, на седницата одржана на 04.11.2009 година, донесе

**О Д Л У К А**  
**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОД-**  
**ЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕФЕРЕНТНИ**  
**ЦЕНИ НА ЛЕКОВИ КОИ СЕ НА ЛИСТАТА НА**  
**ЛЕКОВИ КОИ ПАЃААТ НА ТОВАР НА ФОНДОТ ЗА**  
**ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА**

**Член 1**

Во Одлуката за утврдување на референтни цени на лекови кои се на листата на лекови кои паѓаат на товар на Фондот за здравствено осигурување на Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 14/2008, 19/2008, 22/2008, 37/2008, 60/2008, 83/2008, 100/2008, 132/2008, 67/2009, 95/2009 и 104/2009) во членот 1, делот од табелата „траки за брзо одредување на гликемија со референтните цени“ се брише.

**Член 2**

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се објави по добивањето на согласност од министерот за здравство.

Бр. 02-21289/3  
4 ноември 2009 година  
Скопје

Управен одбор  
Претседател,  
**Беким Сали, с.р.**



[www.slvesnik.com.mk](http://www.slvesnik.com.mk)  
[contact@slvesnik.com.mk](mailto:contact@slvesnik.com.mk)

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје  
бул. "Партизански одреди" бр. 29. Поштенски фах 51.  
Директор и одговорен уредник - Тони Трајанов.  
Телефон: +389-2-55 12 400.  
Телефакс: +389-2-55 12 401.

Претплатата за 2009 година изнесува 9.200,00 денари.  
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.  
Рок за рекламации 15 дена.  
Жиро-сметка: 300000000188798.  
Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.  
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622

